

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БРОЈ 04/2017

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА
СЕРВИСИРАЊЕ НА ВОЗИЛА**

**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА
ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

Скопје, април 2017 година

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Договорниот орган Царинска управа на Република Македонија, со адреса на ул.„Лазар Личеноски” бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија; телефон за контакт: ++389 2 3171 779; електронска адреса: info@customs.gov.mk; има потреба од јавна набавка на услуги за „Сервисирање на возила“, согласно техничката спецификација во прилог на тендерската документација.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги со отворена постапка, во согласност со член 21 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 27/15, 78/15 192/15 и 27/16), за што објави оглас број **04/2017**.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договор за јавна набавка најдоцна до **31.05.2017** година, во **12:00** часот (по локално време) исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во “Прирачник за користење на ЕСЈН” објавен на истата веб адреса во делот “Економски оператори”.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, техничка спецификација, модел на договор, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, изјава за сериозност на понудата, изјава за независна понуда, образец на листа на доверливи информации и образец на понудата.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на **31.05.2017 година**, во **12:00** часот.

Однапред Ви благодариме на соработката.

Во Скопје,
19.04.2017 година

Царинска управа на
Република Македонија

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

- „Договор за јавна набавка“ е договор од финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу договорниот орган од една страна и носителот на набавката од друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоките или обезбедување на услуги кои претставуваат предмет на договорот;
- „Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување на стоки, услуги или работи;
- „Отворена постапка“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе понуда;
- „Електронска аукција“ е повторлив процес на негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени или да подобрат одредени елементи од понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;
- „Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;
- „Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;
- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;
- „Поврзан економски оператор“ е економски оператор:
 - врз кој економскиот оператор со кој е поврзан има доминантно влијание, кој има доминантно влијание врз економскиот оператор со кој е поврзан или
 - кој заедно со економскиот оператор со кој е поврзан е предмет на доминантно влијание од страна на трет субјект;

- „Доминантно влијание“ е кога:
 - едниот економски оператор директно или индиректно е сопственик на повеќе од половина од капиталот во другиот економски оператор и на тој начин го контролира мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот економски оператор и може да назначи повеќе од половина членови во органите на управување или во надзорниот одбор на другиот економски оператор или
 - постои роднинска поврзаност помеѓу основачите на двата економски оператори до втор степен;
- „Понудувач“ е секој економски оператор кој поднел понуда;
- „Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на тендерската документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна набавка;
- „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;
- „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од тендерската документација;
- „Алтернативна понуда“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската документација;
- „Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
- „Евалуација на понуда“ е оценка на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;
- „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;
- „Соодветна понуда“ е прифатлива понуда која е во рамки на износот што го утврдил договорниот орган со одлуката за јавна набавка или што може да го дообезбеди согласно со член 28 став (4) од Законот за јавните набавки;
- „Одговорно лице на договорен орган“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната

самоуправа или директор на правно лице, односно лице овластено од него;

- „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
- „Електронски систем за јавни набавки - ЕСЈН“ е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;
- „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;
- „Профил на економски оператор“ е функционалност на Електронскиот систем за јавни набавки со која се олеснува докажувањето на исполнетоста на одредени критериуми за утврдување способност од страна на регистрираните економски оператори.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Македонија, со седиште на адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија; телефон: ++389 2 3116 188; факс ++389 2 3237 832; електронска адреса: info@customs.gov.mk; интернет адреса: www.customs.gov.mk.

1.2.2 Лица за контакт кај Договорниот орган се Весна Змајшек и Горан Кузевски, телефон: ++389 2 3171 779, електронска пошта: vesna.zmajsek@customs.gov.mk и goran.kuzevski@customs.gov.mk.

1.3 Предмет на договорот за јавна набавка

1.3.1 Предмет на договорот за јавна набавка се услуги за **„Сервисирање на возила“** сопственост на Царинска управа на РМ. Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерската документација и истата е составен дел на тендерската документација.

Царинската управа на Република Македонија има потреба од јавна набавка на услуги за сервисирање - промена на делови,

автомеханичарски и автоелектричарски услуги на службени моторни возила на Царинската управа наведени во следните делови:

- ДЕЛ 1** - сервисирање на возила од марка **WOLKSVAGEN**
- ДЕЛ 2** - сервисирање на возила од марка **SKODA**
- ДЕЛ 3** - сервисирање на возила од марка **OPEL**
- ДЕЛ 4** - сервисирање на возила од марките **HONDA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES.**
- ДЕЛ 5** - сервисирање на возила од марка **PEUGEOT**

1.3.2 Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка

1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка

1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на отворена постапка, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

1.4.2 Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата, интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

1.5 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.5.1 Оваа постапка ќе заврши со доделување на договор за јавна набавка, односно нема да се користи посебниот начин за доделување на договорот со рамковна спогодба.

1.5.2 Оваа постапка ќе заврши со спроведување на електронска аукција.

1.6 Применливи прописи

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, објавен во Службен весник на Република Македонија број 27/15, 78/15, 192/15 и 27/16 и донесените подзаконски акти.

1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата при работа и

прописите кои ја регулираат материјата која е предмет на набавка. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа).

1.7 Извор на средства

1.7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа постапка ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.

1.8 Право на учество

1.8.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.8.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.8.3 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.8.4 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.8.5 Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на групата треба да биде регистриран на ЕСЈН.³

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

Во случај некој од членовите на групата да не е регистриран на ЕСЈН, понудата не треба да се отфрли како неприфатлива. Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

1.8.6 Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата на економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги превземаат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на наведеното од претходниот став се смета за повлекување на групната понуда.

1.8.7 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или

³ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.8.8 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.8.9 Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавните набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.

1.8.10 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.8.11 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

1.9 Трошоци за поднесување на понуда

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

1.10 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка

1.10.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Со оглед на тоа дека конкретнава постапка завршува со спроведување на електронска аукција нема да се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

1.10.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ број 41/08).

1.11 Спречување на судир на интереси

1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.11.3 Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.11.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.11.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.

1.12 Начин на комуникација

1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН (<https://www.e-pabavki.gov.mk>). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.12.2 Понудата и придружната документација се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН, освен во случаите од точка 2.1.2.

1.12.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.8 и 4.9 од Инструкциите за понудувачите.

1.13 Информации од доверлив карактер

1.13.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон Договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). За таа цел, економскиот оператор треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот на листа на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација и истата да ја достави заедно со својата понуда.

1.13.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.13.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај.

2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

2.1 Начин на докажување на способноста

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- техничката или професионалната способност

2.1.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економскиот оператор може да го користи профилот на економски оператор на ЕСЈН за докажување на одредени критериуми за утврдување способност што ги овозможува ЕСЈН.

Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Документација во нестандарден формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, Комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 5 (пет) работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во електронска форма преку ЕСЈН, со прикачување на документот со

појаснувањето или дополнувањето во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од (5) пет работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.1.5 Секое појаснување или дополнување доставено од страна на економскиот оператор во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема да се разгледува.

2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

2.1.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

2.2 Лична состојба

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кому му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран или доказ за одобрено одложено плаќање на истите.
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 од потточка 2.2.2, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.6 Потврдата од алинеја 7 од потточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

2.3 Способност за вршење на професионална дејност

2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.4 Техничка или професионална способност

2.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- да има искуство од релевантни претходно извршени услуги кои успешно се реализирани во последните 3 (три) години;
- да располага со центар за одржување и поправка на возила и да располага со потребни средства, 4 (четири) авто дигалки, покриен сервисен простор, најмалку три работни станици, апарат и софтвер за дијагностицирање на дефекти на електронските системи доколку се вградени во возилата;
- да располага со потребниот број на лица, стручни и обучени за извршување на услугите кои се предмет на набавката (извршни лица, дијагностичари, технички персонал);
- при извршување на услугите економскиот оператор треба да вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквиваленти;
- Понудувачот треба да ја има на располагање потребна залиха на резервни делови за извршување на услугите на сервис, поправка и одржување на возилата;
- Понудувачот треба да располага со центри за одржување и поправка на возилата на територија на Град Скопје
- да гарантира за квалитетот на извршената услуга (вклучувајќи ги и резервните делови) за временски период од минимум 6 (шест) ме-

сеци од денот на извршување на услугата која е предмет на набавка (за делот за кој поднесува понуда).

2.4.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 2.4.1 со доставување на:

- листа на главни услуги на понудувачите или кандидатите извршени во последните 3 (три) години со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори) со обезбедување на 1 (една) потврда за извршена услуга издадена од примател или доколку таква потврда не може да се обезбеди од причина вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршена услуга;
- изјава дека располага со покриен сервисен центар, 4 (четири) авто-дигалки, најмалку три работни станици и опрема за дијагностицирање на современи електронски системи доколку се вградени во возилата;
- изјава дека располага со потребниот број на стручни лица за извршување на услугите кои се предмет на набавката (извршни лица, дијагностичари, технички персонал) за целиот период на времетраење на договорот;
- изјава дека при извршување на предметната услуга ќе вградува нови, неупотребувани, оригинални резервни делови или нивни еквиваленти;
- изјава дека понудувачот ќе ја има на располагање потребната залиха на резервни делови за извршување на поправките и одржување на возилата
- изјава дека располага со центри за одржување и поправка на возила на територија на Град Скопје
- изјава за квалитетот и гаранција на извршената услуга (за вградени делови и работна рака) за временски период од минимум 6 (шест) месеци од денот на извршување на услугата која е предмет на набавка.

2.4.3 Документите наведени во потточка 2.4.2 ги изготвува и електронски ги потпишува самиот понудувач и тие не мора да бидат заверени од друг надлежен орган, со исклучок на потврдата за навремено и квалитетно извршена услуга .

2.4.4 Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен во делот на референтната листа, претходно склучените договори. Ако економскиот оператор ја дока-

жува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

2.4.5 Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект или трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдува согласно напред наведеното.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 6 (шест) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2 Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 6 (шест) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 (шест) дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок,

договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Содржина на понудата

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација во електронска форма и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда составен од ОПШТ ДЕЛ и ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА;
- договор за групна понуда *(задолжително се доставува заедно со понудата, само во случај на групна понуда);*
- документи за утврдување на личната состојба наведени во тендерската документација;
- документи за утврдување на способноста за вршење професионална дејност,
- документи за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во тендерската документација;
- изјава за сериозност на понудата;
- изјава за независна понуда *(во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно),*
- пополнет образец за општи информации *(во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори),*
- пополнет образец на листа на доверливи информации *(образецот не мора да се доставува ако нема доверливи информации).*

4.1.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.

(Ако тендерската документација врз основа на која се изготвува, доставува и оценува понудата, освен на македонски се подготви и на англиски јазик, во

случај на несовпаѓање на податоците во истите за валидна ќе се смета македонската верзија.)

4.1.3 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2 Јазик на понудата

4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик.

4.2.2 При изразување на цената со букви, странскиот економски оператор во делот на понудата може да се послужи со англиски јазик.

4.2.3 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган го задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.

4.3 Цена на понудата

4.3.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел поединечно.

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

4.3.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. *(Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.)*

4.3.4 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни во електронска форма преку ЕСЈН преку модулот „Појаснување/дополнување на поднесени документи“, кои се причините за таквата цена во рок

од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

4.4 Валута на понудата

4.4.1. Цената на понудата се изразува во денари.

4.5 Период на важност на понудата

4.5.1 Понудите треба да важат најмалку **24 месеци** од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.6 Изјава за сериозност на понудата

4.6.1 Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од натамошната постапка и издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6.2 За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи со одлуката за избор или за поништување на постапката, а истата ќе биде објавена во рок од 3 (три) работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

4.6.3 Изјавата за сериозност на понудата не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

4.7. Изјава за независна понуда

4.7.1 Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити.

4.7.2 Изјавата за независна понуда ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

4.7.3 Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.

4.7.4 Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку изјавата за независна понуда е потпишана од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истата задолжително треба да е своерачно потпишана од одговорното лице, скенирана и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

4.8 Форма и потпишување на понудата

4.8.1 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот “Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот “Документи”.

4.8.2 Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: Понуда се потпишува електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати во Министерството за финансии на Република Македонија.

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање.

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба на квалификуван дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати со седиште во Европска унија.

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во трета земја, сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од следните 3 услова:

- Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/01, 6/02 и 98/08) и е доброволно акредитиран во Европската унија или
- Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или
- Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор склучен помеѓу Република Македонија и друга земја или меѓународна организација.

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во валидноста на употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара дополнителни информации или документи со кои ќе се докаже валидноста на сертификатот. За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите, Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномоштено од овластениот потписник. Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во:

а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот или

б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци.

4.9 Начин на доставување на понудата и придружната документација

4.9.1 Договорниот орган може да прифати и понуда од економски оператор кој не ја презел тендерската документација преку ЕСЈН, но не е обврзан евентуално направените измени и дополнувања на тендерската документација да ги доставува и до тие економски оператори.

4.9.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН, а на начин опишан во потточка 2.1.2.

4.10 Краен рок и место за поднесување на понудите

4.10.1 Краен рок за доставување на понудите е **31.05.2017** година, до **12:00** часот.

4.10.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

4.10.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

4.11 Алтернативни понуди

4.11.1 Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се дозволени алтернативни понуди.

4.12 Измена, замена и повлекување на понудата

4.12.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.10.

4.12.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат преку ЕСЈН во модулот „Поднеси понуда“, со додавање на нови

документи, бришење на веќе поднесени документи или целосно повлекување на понудата.

4.12.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.10.

4.12.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со издавање на негативна референца согласно точка 4.6.1.

5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Отворање на понудите

5.1.1 На јавното отворање на понудите може да присуствува секое заинтересирано лице.

5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот од отворањето на понудите.

5.1.3 Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор. Сите овластени претставници на економските оператори, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.

5.1.4 Јавното отворање ќе се одржи на **31.05.2017** година, во **12:00** часот, во Царинска управа на Република Македонија, ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје.

5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа: една по една, со читање на името на економскиот оператор, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.8 и точка 4.9 од тендерската документација и дали се електронски потпишани, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите, кои согласно Законот за јавните набавки, се исклучуваат од натамошната постапка. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата, вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Само попустите кои се прочитани на јавното отворање на понудата ќе се разгледуваат при евалуацијата на понудите. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите.

5.1.6 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5.1.7 Во текот на отворањето на понудите се води записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за

водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите

5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.3 Исправка на аритметички грешки

5.3.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовапаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови,
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.3.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

5.3.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.

6.1.2 Доколку во текот на аукцијата нема негативно наддавање, односно намалување на почетната цена, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната фаза од постапката.

6.1.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

6.1.4 Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската аукција, договорниот орган задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена во ЕСЈН после што може

да му го додели договорот за јавна набавка на единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понераеални од реалните на пазарот.

6.1.5 Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

6.1.6 По завршувањето на електронската аукција/поднесувањето на конечна цена во ЕСЈН и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција/пред поднесувањето на конечна цена во ЕСЈН) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата/по поднесувањето на конечна цена во ЕСЈН).

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка

6.2.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

6.2.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

6.3 Правна заштита

6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на

договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција во однос на утврдување на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

6.3.2 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице.

6.3.3 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

6.3.4 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

6.3.5 Жалбата се изјавува до Државната комисија. Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до Договорниот орган и до Државната комисија. Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување. Во случај на лично поднесување на жалбата Договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.

6.3.6 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,
- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,
- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

6.3.7 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

6.3.8 Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на Република Македонија.

6.3.9 Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи кон негово извршување во рок од 12 дена, сметајќи од денот на приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право во постапката за доделување на договорот за јавна набавка, освен:

- во случаите од членовите 99 и 198 од овој закон,
- во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда е избрана за најповолна или
- во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба.

6.4 Склучување на договорот за јавна набавка

6.4.1 Договорниот орган ќе го достави договорот за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување.

6.4.2 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот за јавна набавка и истиот да му го врати на договорниот орган во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на добивање на Договорот. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од Договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на Договорниот орган.

6.4.3 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише Договорот во рокот утврден во точка 6.4.2 од тендерската документација, Договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен

понудувач се откажал од склучување на Договорот и да ја објави негативната референца.

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Начин на плаќање

7.1.1 Се предвидува следниов начин на плаќање: вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Македонија.

Фактурирањето ќе се врши по извршена услуга. Фактурата задолжително во прилог треба да содржи записник за извршените активности уредно потпишан од страна на овластени лица на Договорниот орган и Носителот на набавката.

7.1.2 Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од овој утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.2 Рок и место на извршување

7.2.1 Носителот на набавката е должен да го прими возилото веднаш по пријавувањето во најблискиот сервисен центар, што го пријавил носителот на набавката за одреден регион во државата и да ги изврши услугите кои се предмет на Договорот според описот наведен во техничката спецификација од тендерската документација.

Носителот на набавката се обврзува по пристигнувањето на службеното возило сопственост на Договорниот орган во сервисниот центар, веднаш да пристапи кон дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележал Договорниот орган и да отвори работен налог за предвидените поправки, кој треба да биде оверен од страна на Договорниот орган пред да започне поправката. Во работниот налог задолжително се забележуваат податоци за возилото, часот на пристигнувањето на возилото во сервисниот центар и податоци за овластеното лице на Договорниот орган кое го однело возилото во сервисниот центар на Носител на набавката.

Носителот на набавката се обврзува да ја изврши услугата согласно спецификација за цени на резервните делови и цени на работната рака за извршување на услугата составен дел на овој Договор, пропишаниот начин за поправка и сервисирање од производителот на моторното возило.

Носител на набавката е должен да ги изврши сите поправки внесени во единствениот работниот налог и да го стави на располагање на лицето од Договорниот орган службеното возило во исправна состојба во рок не подолг од 72 часа од приемот на возилото во сервисниот центар и секој заменет дел да го врати на Договорниот орган заедно со работниот налог за извршена услуга .

Доколку Носителот на набавката не може да го отстрани дефектот во рок од 72 часа, должен е да го извести назначеното лице од страна на Договорниот орган кој може да му одобри дополнителен рок за отстранување на дефектот доколку постојат оправдани причини за истото.

Доколку и во дополнително дадениот рок Носителот на набавката не го отстрани дефектот или не ја изврши услугата, или не ја изврши поправката во редовниот рок, а не побарал дополнителен рок, Договорниот орган има право да побара интервенција од друг економски оператор на сметка на Носителот на набавката.

Носителот на набавката го задржува правото за деловите и услугите кои не се предвидени во спецификацијата од тендерската документација да побара дополнителни понуди за истите делови од други економски оператори

7.2.2 Рокот и местото на извршување се задолжителни. Секоја понуда која содржи рок и место на извршување поинакви од тие утврдени во техничката спецификација ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.3 Разлики во цена (корекција на цени)

7.3.1 Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

7.4 Авансно плаќање

7.4.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

7.5.1 Услов за потпишување на Договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од **5%** од вкупната вредноста на Договорот со вклучен ДДВ.

7.5.2 Гаранцијата од точка 7.5.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

7.5.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност најмалку 1 (еден) месец по истекот на рокот за целосно реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

7.5.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

7.5.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

7.5.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 20 дена од добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.

7.5.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично во Царинската управа, Одделение за јавни набавки, ул. „Колекторска“ бб, Скопје.

7.5.8 Гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот ќе биде наплатена доколку Носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат Носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

7.5.9 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на обврските по договорот.

7.5.10 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, Договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

8.1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- не е поднесена ниту една соодветна понуда во постапка каде што предметот на договорот е оформен во еден единствен дел, како и во постапките каде што предметот на договор е оформен во повеќе делови и каде што може да се утврди соодветноста на понудите,
- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди,

- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци, до моментот на отворање на понудите,
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган или
- договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон или
- избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот.

9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

9.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечното одлуката за избор или за поништување на постапката.

9.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Царинската управа на Република Македонија има потреба од јавна набавка на услуги за сервисирање на возила на Царинската управа наведени во долунаведениот список.

- сервисирање на службени моторни возила – промена на делови, автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ДЕЛ 1 - сервисирање на возила од марка **WOLKSVAGEN**

ДЕЛ 2 - сервисирање на возила од марка **SKODA**

ДЕЛ 3 - сервисирање на возила од марка **OPEL**

ДЕЛ 4 - сервисирање на возила од марките **HONDA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES,**

ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка **PEUGEOT**

Листа на возила со кои располага Царинска управа и се предмет на сервисирање

ДЕЛ 1 - сервисирање на возила од марка WOLKSVAGEN				
р.број	марка на возило	тип на возило		број на возила
1	WOLKSVAGEN	TUAREG 2.5	1.1.	4
2	WOLKSVAGEN	TOURAN 1.9	1.2.	1
3	WOLKSVAGEN	GOLF 4 1.9	1.3.	4
4	WOLKSVAGEN	GOLF 4 1.4	1.4.	1
5	WOLKSVAGEN	TRANSPORTER 1.9	1.5.	5
ДЕЛ 2 - сервисирање на возила од марка SKODA				
1	SKODA	OKTAVIJA 1.9	2.1.	10
2	SKODA	FELICIJA	2.2.	42
ДЕЛ 3 - сервисирање на возила од марка OPEL				
1	OPEL	FRONTERA 2.2	3.1.	2
2	OPEL	ASTRA 2.0	3.2.	14
3	OPEL	COMBO 1.7	3.3.	3
4	OPEL	SIGNUM 3.0 D	3.4.	1
ДЕЛ 4 - сервисирање на возила од марките HONDA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES				
1	HONDA	CR-V	4.1.1.	2
2	HONDA	CIVIC	4.1.2.	2
3	Ландровер фриландер	FRELANDER	4.2.1.	1
4	MAZDA	3	4.3.1.	1
5	MAZDA	6	4.3.2.	1

6	LADA	NIVA	4.4.1.	9
7	MERCEDES SPRINTER	SPRINTER KOMBE, RENTGEN KOMBE	4.5.1.	3
8	MERCEDES	E320 CDI	4.5.2.	1
9	MOPED	BENLLI	4.6.1.	2
ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка PEUGEOT				
1	PEUGEOT	BOXER MINIBUS	5.1.	3
2	PEUGEOT	BOXER FURGON	5.2.	2
3	PEUGEOT	307 1.6	5.3.	1
4	PEUGEOT	3008	5.4.	1
5	PEUGEOT	301	5.5.	29

СПИСОК НА ВОЗИЛА СО КОИ РАСПОЛАГА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РМ

Р .бр	Тип на возило			Год. на производст во	Работна зафатни на	Сила на мотор от	Маса на празн о возил о	Места за седењ е	Форма на каросерија
1	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021672	BAC/031614	2004	2461	128	2327	5	КАРАВАН
2	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021648	BAC/031603	2004	2461	128	2327	5	КАРАВАН
3	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021664	BAC/031557	2004	2461	128	2327	5	КАРАВАН
4	Волксваген туарег	WVGZZZ7LZ5D021680	BAC/031904	2004	2461	128	2327	5	КАРАВАН
5	Волксваген тоуран	WVGZZZ1TZ5W121090	235412	2005	1968	103	1500	7	КОМБЕ
6	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000433	ATD/680872	2004	1891	74	1553	5	КАРАВАН
7	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000468	ATD/646709	2004	1891	74	1553	5	КАРАВАН
8	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000145	ATD/680878	2004	1891	74	1553	5	КАРАВАН
9	Голф 4 1.9	WVWZZZ1JZ5D000467	ATD/671878	2004	1891	74	1553	5	КАРАВАН
10	Голф 4 1.4	WVWZZZ1JZ3W190303	BCA167188	2003	1390	55	1553	5	ЛИМУЗИНА
11	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H009164	AXB/050621	2004	1,9	77	2089	9	КОМБЕ
12	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H009103	AXB/050958	2004	1,9	77	2089	9	КОМБЕ
13	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H008558	AXB050700	2004	1,9	77	2089	9	КОМБЕ
14	Фолксваген Транспортер	WV2ZZZ7HZ5H008515	AXV050627	2004	1,9	77	2089	9	КОМБЕ
15	Фолксваген Транспортер	WY2ZZZ7HZ5H009159	AHB/050736	2004	1,9	77	2089	9	КОМБЕ

16	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z4B2018326	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2008	1.9 TDI	77	1543	5	4*4 ELEGANCE
17	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z1B2018381	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2008	1.9 TDI	77	1543	5	4*4 ELEGANCE
18	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z8B2018393	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2008	1.9 TDI	77	1543	5	4*4 ELEGANCE
19	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z6B2017808	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
20	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z4B2017760	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
21	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21ZOB2017769	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
22	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z9B2017771	1ZACBXEX11NAM6AM62Q0 06	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
23	Шкода Октавија COMBI	TMBPKS21ZX82120142	BXE 939524	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
24	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z682120252	BXE938717	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
25	Шкода Октавија COMBI	TMBKS21Z382120130	BXE938795	2010	1896	77	1543	5	4*4 combi
26	Шкода Фелиција	TMBENN61315351174	AEF368240	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
27	Шкода Фелиција	TMBENN61315349398	AEF367946	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
28	Шкода Фелиција	TMBENN61315349254	AEF367953	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
29	Шкода Фелиција	TMBENN61317358583	AEF368574	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
30	Шкода Фелиција	TMBENN61315351173	AEF368203	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
31	Шкода Фелиција	TMBENN61317358420	AEF368554	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
32	Шкода Фелиција	TMBENN61315351172	AEF368192	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
33	Шкода Фелиција	TMBENN61317358325	AEF/368552	2001	1891	47	1050	5	ЛИМУЗИНА
34	Шкода Фелиција	TMBENN614X0106564	AEF267713	2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА

35	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613757019	АЕФ368318	1999	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
36	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317357045	АЕФ/368214	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
37	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У5280150	АЕФ/351769	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
38	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317387162	АЕФ368342	2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
39	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358588	АЕФ368577	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
40	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351170	АЕФ368508	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
41	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358319	АЕФ368550	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
42	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351176	АЕФ368179	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
43	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317357012	АЕФ/358334	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
44	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315849231	АЕФ367711	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
45	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61315349261	АЕФ/367695	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
46	Шкода Фелиција	ТМВЕНН61317358421	АЕФ368544	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
47	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358423	АЕФ368541	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
48	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613117358318	АЕФ368384	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
49	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315349401	АЕФ367999	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
50	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613Х0140749	SK277709/01	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
51	Шкода Фелиција	ТМБЕНН6131758312	АЕФ368380	1999	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
52	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351177	АЕФ368218	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
53	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У528147	АЕФ351856	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
54	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315349218	АЕФ367916	2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
55	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358341	АЕФ368545	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
56	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315349357	АЕФ368021	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
57	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У7304740	АЕФ351843	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
58	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358309	АЕФ368377	2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
59	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358292	АЕФ368371	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
60	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61317358584	АЕФ/368572	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
61	Шкода Фелиција	ТМБЕНН61315351180	АЕФ368528	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
62	Шкода Фелиција	ТМБЕНН613У5280168	АЕФ351693	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА

63	Шкода Фелиција	TMBEHH61315351178	AEF368251	2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
64	Шкода Фелиција	TMBEHH61315349158	AEF367402	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
65	Шкода Фелиција	TMBEHH613Y5280220	AEF351322	2001	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
66	Шкода Фелиција			2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
67	Шкода Фелиција	TMBEHH61317358276	AEF368425	2000	1,9	47	1050	5	ЛУМИЗУНА
68	Опел фронтера	WOLO6BG762V50256	Y22DTH17B97041	2002	2172	85	1999	5	ЏИП
69	Опел фронтера	WOLO6BG762V502587	Y22DTH17C10708	2002	2172	85	1999	5	ЏИП
70	Опел астра	WOLOTGF6935035251	Y20DTH17D68274	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
71	Опел астра	WOLOTGF6935030557	Y20DTH17D54834	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
72	Опел астра	WOLOTGF6935034377	Y20DTH/17D69583	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
73	Опел астра	WOLOTGF6935030565	Y20DTH17D65126	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
74	Опел Астра	WOLOTGF6935032822	Y20DTH17D68432	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
75	Опел астра	WOLOTGF6935031161	Y20DTH17D64767	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
76	Опел астра	WOLTGF6935034843	Y20DTH17D69584	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
77	Опел астра	WOLOTGF6935029602	Y20DTH/17D61342	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
78	Опел астра	WOLOTGF6935034608	Y20DTH/17D68775	2002	1995	74	1330	5	ЛУМИЗУНА
79	Опел астра	WOLOTGF6935035882	Y20DTH17D68514	2002	1995	74	1330	5	ЛУМИЗУНА
80	Опел астра	WOLOTGF6935033003	Y20DTH17D68414	2002	1995	74	1330	5	ЛУМИЗУНА
81	Опел астра	WOLOTGF6935033256	Y20DTH17D68594	2002	1995	74	1330	5	ЛУМИЗУНА
82	Опел астра	WOLOTGF6935029914	Y20DTH17D61370	2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
83	Опел астра			2002	1995	74	1330	5	ЛИМУЗИНА
84	Опел комбо	WOLOXCF0633009082	Y17DTL/055875	2002	1,7	48	1278	5	ПИК-АП
85	Опел комбо	WOLOXCF0633009083	Y17DTL/0554852	2002	1,7	48	1278	5	ПИК-АП
86	Опел Комбо	WOLOXCF0633008859	Y17DTL/0550500	2002	1,7	48	1278	5	КАРАВАН
87	Опел Сигнум	WOLOZCF4861058124	2L6.Z30DT.161564	2006	2959 .D	135	1633	5	ЛИМУЗИНА
88	Хонда CRV	SHSRE57507UO27167	R20A2/1027140	2007	1997	110		5	КАРАВАН
89	Хонда CRV	SHSRE57507UO26223	R20A2/1026190	2007	1997	110		5	КАРАВАН
90	Хонда Civic	JHMF15707S222822	R18A1-2046851	2007	1,8	103	1265	5	ЛУМИЗУНА

91	Хонда Civic	JFMFD15707S223110	R18A1-2047126	2007	1,8	103	1265	5	ЛУМИЗУНА
92	Ландровер фриландер	SALLNABG22A236242	25K4F/N64223407	2002	2497	130	1660	5	КАРАВАН
93	Мазда 3	JMZBK14J291771652	ZJ/642717	2008	1349	62	1190	5	ЛИМУЗИНА
94	Мазда6	JMZGY19R201166319	20510R1696H	2004					АС kombi
95	Лада Нива	ХТА21214081904554	21214/9241540	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
96	Лада Нива	ХТА21214081901318	21214/9233426	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
97	Лада Нива	ХТА21214081901383	21214/9233285	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
98	Лада Нива	ХТА21214081901020	21214/9234082	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
99	Лада Нива	ХТА21214081904675	21214/9241793	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
100	Лада Нива	ХТА21214081904673	21214/9242037	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
101	Лада Нива	ХТА21214081904546	21214/9241820	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
102	Лада Нива	ХТА21214081301386	21214/9233286	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
103	Лада Нива	ХТА21214081304531	21214/9241542	2008	1,7	59,5	1285	4	4*4
104	Мерцедес ренген- комбе	WDB9046131R765608	6,12E+13	2005	2148	95	4280	3	ЗАТВОРЕН
105	Мерцедес ренген- комбе	WDB9046131R768059	6,12E+13	2005	2148	95	4280	3	ЗАТВОРЕ
106	Мерцедес E320 ЦДИ	10010003712814/		2006	3	165		5	ЛИМУЗИНА
107	MERCEDES SP	WDB2110221B085396							КОМБЕ
108	Мопед Benlli	ZBNND04003P200213			50				МОТОРЦИКЛ
109	Мопед Benlli	ZBNND02003P200056			50				МОТОРЦИКЛ
110	Пеугеот боксер минибус	VF3YEBMMC11703411	10TRJ20333171	2009	2,2	88	2520	14	МИНИБУС
111	Пеугеот боксер минибус	VF3YEBMMC11703257	10TRJ20328622	2009	2,2	88	2520	14	МИНИБУС
112	Пеугеот боксер минибус	VF3YEBMMC11702557	10TRJ20334883	2009	2,2	88	2520	14	МИНИБУС

113	Пежо Боксер фургон	VF3233J4215884683	10FZ1R0349556	2000	2446	87	2000	6	ФУРГОН
114	Пежо Боксер фургон	VF3233J4215880341	10FZ1R0348122	2000	2446	87	2000	6	ФУРГОН
115	Пежо 307	VF33CNFUB2116464		2001	1,6	88	2520	5	ЛУМИЗУНА
116	Пежо 3008	VF30UHZH9S215534		2005					АФ повеќе наменско
117	Пежо 301			2016	1.6	73	2016		ЛУМИЗУНА

III. МОДЕЛ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Царинска управа на Република Македонија, со седиште на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот Наташа Радеска-Крстевска (во натамошниот текст: *Договорен орган*) од една страна, и

_____, со седиште на ул. _____
бр. _____, _____, ЕМБС _____, ЕДБ _____
застапувано од _____ (во натамошниот
текст: *Носител на набавката*)

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со набавката на услуга за сервисирање возила сопственост на Царинска управа на РМ, согласно Одлука за јавна набавка број 04-_____/17-00 од _____.2017 година, по спроведена отворена постапка број 04/2017, со користење на електронски средства преку ЕСЈН _____ примена на електронска аукција и донесена Одлука за избор на најповолна понуда број 04-_____/17-00 од _____.2017 година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 2

Предмет на овој Договор е услуга за сервисирање - поправка и одржување на моторни возила марка _____, ЛОТ _____ сопственост на Договорниот орган, согласно техничката спецификација составен дел од тендерската документација и прифатената понуда на Носител на набавката број 02-_____/17-00 од _____.2017 година, што е составен дел на овој Договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на овој Договор ќе се утврди врз основа на реално извршените услуги, внесени и оверени во налогот за работа со вклучена цена на оригиналниот резервен дел, цена на работна рака за извршување на услугата, царина, транспортни трошоци и сите други трошоци и јавни давачки.

Корисникот може да нарача, а Носител на набавката да изврши услуги за сервисирање на возила, предмет на овој Договор, во вредност не повеќе од

_____ денари без вклучен ДДВ, односно _____ денари со вклучен ДДВ.

Извршената услуга над вкупната вредност на договорот наведена во овој Член, ќе биде на товар на Носителот на набавката.

Единечните цени за резервните делови, цената на работната рака за вградување и замена на резервни делови со вклучени транспортни трошоци, царина и сите други трошоци и јавни давачки од прифатената понуда се фиксни и непроменливи по било кој основ.

Резервните делови кои не се предвидени во техничката спецификација ќе се фактурираат по цена не повеќе од 6% маржа од набавната цена на делот, а цената за работна рака останува иста согласно понудата на Носителот на набавката.

За деловите кои не се содржани во понудата, а истите се неопходни за извршување на услугите, Носител на набавката е должен да прибави согласност од Договорниот орган пред да го вгради делот.

НАЧИН И РОК ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Носителот на набавката се обврзува по пристигнувањето на службеното возило со сопственост на Договорниот орган во сервисниот центар, веднаш да пристапи кон дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележал Договорниот орган и да отвори работен налог за предвидените поправки, кој треба да биде оверен од страна на Договорниот орган пред да започне поправката. Во работниот налог задолжително се забележуваат податоци за возилото, часот на пристигнувањето на возилото во сервисниот центар и податоци за овластеното лице на Договорниот орган кое го однело возилото во сервисниот центар на Носител на набавката.

Носителот на набавката се обврзува да ја изврши услугата согласно спецификација за цени на резервните делови и цени на работната рака за извршување на услугата составен дел на овој Договор, пропишаниот начин за поправка и сервисирање од производителот на моторното возило.

Носител на набавката е должен да ги изврши сите поправки внесени во единствениот работниот налог и да го стави на располагање на лицето од Договорниот орган службеното возило во исправна состојба во рок не подолг од 72 часа од приемот на возилото во сервисниот центар и секој заменет дел да го врати на Договорниот орган заедно со работниот налог за извршена услуга.

Доколку Носителот на набавката не може да го отстрани дефектот во рок од 72 часа, должен е да го извести назначеното лице од страна на Договорниот орган кој може да му одобри дополнителен рок за отстранување на дефектот доколку постојат оправдани причини за истото.

Доколку и во дополнително дадениот рок Носителот на набавката не го отстрани дефектот или не ја изврши услугата, или не ја изврши поправката во редовниот рок, а не побарал дополнителен рок, Договорниот орган има

право да побара интервенција од друг економски оператор на сметка на Носителот на набавката.

Носителот на набавката го задржува правото за деловите и услугите кои не се предвидени во спецификацијата од тендерската документација да побара дополнителни понуди за истите делови од други економски оператори.

За отстранување на поголеми поправки и поправки кои не се содржани во техничка спецификација потребно е Економскиот оператор да достави понуда за набавката на резервните делови кои не се предвидени во техничката спецификација, фактурирани не повеќе од 6% од маржата на набавната цена, односно набавната фактура за делот да биде во прилог на понудата за одобрување.

НАДЗОР НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УСЛУГИТЕ

Член 5

Договорниот орган е должен да именува лице кои ќе врши пријава на дефекти и ќе врши надзор над извршувањето на договорените услуги од страна на Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен услугите предмет на овој Договор да ги врши совесно и квалитетно, според описот и природата на услугите, постапувајќи според упатствата на производителот, лицето овластено од Договорниот орган и да ги спроведува непосредните барања на Договорниот орган во согласност со нормативите и стандардите за овој вид на услуга.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 6

Квалитативен и квантитативен прием на услугите, предметот на набавка на овој Договор врши лице назначено од Договорниот орган при превземање на службеното моторно возило од сервисниот центар, врз основа на налог за работа потпишан од лица на двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен да го предаде возилото во чиста и исправна состојба.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши вирмански, во рок од 60 (шеесет) дена, од денот на прием на фактурата во архивата на Договорниот орган, ул., „Лазар Личеноски “ бр.13, 1000 Скопје .

Прилог на фактурата се: барање за поправка на службено возило, единствен работен лист и работен налог уредно потпишан и заверен од страна на овластеното лице на Договорниот орган и овластеното лице на Носител на набавката на истите.

Во случај Договорниот орган да не ги исполни паричните обврски во договорениот рок, Носителот на набавката има право на надоместок за доцнење и

засметување на законска казнена камата за задоцнето плаќање согласно позитивните законски прописи.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Квалитетното извршување на овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со доставување на банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот во висина **од 5 % од** вкупната договорната вредност. Банкарската гаранција безусловно го гарантира квалитетното извршување на Договорот, односно целосно, совесно и навремено извршување на услугите по овој Договор.

Банкарската гаранција за исполнување на Договорот е со важност најмалку 1 (еден) месец по истекот на рокот за целосното реализирање на договорот.

Доколку Договорот се спроведе навреме и во согласност со стандардите за квалитет, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во текот на 14-те дена по спроведувањето на овој Договор во целост.

Договорниот орган има право да ја наплати банкарската гаранција кога:

- во случај на ненавременно извршување на услугите од страна на Носителот на набавката во роковите наведени во член 4 од овој Договор;
- во случај кога Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката или
- во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за некавалитетно извршени услуги, или вградени делови кои не се во согласност со понудата на Носител на набавката.

ГАРАНТЕН РОК

Член 9

За вградените оригинални резервни делови или нивни еквивалент гарантниот рок не смее да биде помал од 6 (шест) месеци од денот на нивното вградување.

ВИША СИЛА

Член 10

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор во случај на Виша сила.

Договорната страна, за која станало невозможно да ги исполни обврските по овој Договор, должна е во рок од 24 (дваесет и четири) часа, писмено да ја известат другата договорна страна за почетокот, можното траење и престанокот на таквите околности и доколку е можно да обезбеди релевантни докази.

По престанокот на Виша сила договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 12

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) календарски денови, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Договорот се склучува за временски период 24 (дваесетичетири) месеци од денот на склучувањето.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 15

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорот стапува во сила со денот на потпишување на истиот од двете договорни страни.

Член 17

Договорот се склучува на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 18

Носителот на набавката се обврзува да ги чува како тајна и нема да ги направи достапни за трети лица, податоците кои потекнуваат од Договорниот орган, а со кои Носителот на набавката се запознал во текот на извршувањето на Договорот.

Член 19

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност

Член 20

Изменување и дополнување на овој Договор можат да се врши со заедничка согласност на договорните страни во писмена форма со склучување на Договор за изменување и дополнување на основниот договор во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки .

Член 21

Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

ЗА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Составни делови на овој Договор се:

- а) Спецификација на цени,
- б) Техничка спецификација од тендерската документација,
- в) Понудата на Носителот на набавката.

IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

Врз основа на огласот број **04/2017** објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на услуги за „Сервисирање на возила“, со спроведување на отворена постапка, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), и на тендерската документација која ја презедовме преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

IV.1. ОПШТ ДЕЛ

IV.1.1. Име на понудувачот: _____

IV.1.2. Контакт информации:

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

IV.1.3. Одговорно лице: _____

IV.1.4. Лице овластено од одговорното лице: _____

_____ (се пополнува само доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, со приложено овластување)

IV.1.5. Даночен број: _____

IV.1.6. Матичен број: _____

IV.1.7. Нашата понудата е составена од следниве делови:

IV.1.5. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со цените дефинирани во Листата на цени .

IV.1.6. Нашата понудата е составена од следниве делови:

- Пополнет образец на Понуда составена од **IV.1 ОПШТ ДЕЛ** и

IV.2 ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА

- Договор за групна понуда (само во случај на групна понуда се доставува заедно со понудата),

- Писмено овластување за претставникот на групата економски оператори (само за група на економски оператори)
- Документи за утврдување на личната состојба наведени во тендерската документација;
- Изјава за сериозност на понудата,
- Документи за докажување на способноста за вршење на професионална дејност;
- Докази за исполнување на техничката или професионалната способност;
- Изјава за независна понуда *(во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно);*
- Пополнет образец за општи информации *(во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори);*
- Пополнет образец на листа на доверливи информации *(ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува),*

IV.1.7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

IV.2. ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА

II.1. Вкупната цена на нашата понуда (во денари), вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, изнесува:

Дел	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1		
2		
3		
4		
5		

II. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнаве листи на цени за секој дел поединечно:

ДЕЛ 1 - сервисирање на возила од марка WOLKSVAGEN

ДЕЛ 1 - сервисирање на возила од марка WOLKSVAGEN							
1.1. Листи на цени за WOLKSVAGEN TOUAREG 2.5. TDI (Дизел)							
Листа 1.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						
8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување						

	вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на пумпа за гориво						
18	Промена на семеринг на брегаста						
19	Промена на семеринг на радилица - преден						
20	Штелување палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						
29	Промена на црево за вода						
30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Генерален ремонт на дизел мотор						

35	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
36	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
37	Промена на дизна на дизел мотор						
38	Промена на греач на дизел мотор						
39	Штелување на вентил на дизел мотор						
40	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						
53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						
55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						

59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						
63	Поправка на менувач						
64	Поправка на шалтер со штелување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча ламела , друк лагер и замаец {сет комплет замаец}						
67	Поправка на диференцијал						
68	Промена на сајла за кумплунг						
69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						
79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						
80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						

84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Рамнење на глава на мотор						
86	Промена на воѓица на мотор						
87	Промена на Акумулатор						
88	Промена на филтер полен						
89	Промена на метлици						
90	Промена на предна сијалица Х7						
91	Промена на сијалица за штоп						
92	Промена на сијалица за жмигавец						
93	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,шеткодржач,сет пиксни колектор						
94	Поправка на предница, јабучица,гумица балаштанга,стабилизатори,чаури						
95	Средство за брисачи						
96	Промена на Модул						
97	Промена на црево за интер кулер						
98	Промена на туљ, канџа, вилушка за канџа, синхрон, крстач, четкодржач,колектор						
99	Промена на Бендекс						
100	Поправка на електроника						
101	Полнење на клима						
102	Промена на грана						
103	Промена на Сензор за ABS						
104	Промена на вилушка						
105	Промена на Компресор за клима						
106	Промена на Ракавец						
107	Промена на резервоар за вода						

108	Сигурносен штраф{клуч}						
109	Промена на антифриз						
110	Промена на Глицерин						
111	Репарирање на турбина						
112	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (летна)						
113	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (зимска)						
114	Челичен бандаш						
115	Ланци за снег	/	/				
116	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.1							
ВКУПНО ЛИСТА 1.1 (без ДДВ)							

1.2. Листи на цени за WW TOURAN 1.9 (дизел)							
Листа 1.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						

5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						
8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на пумпа за гориво						
18	Промена на семеринг на брегаста						
19	Промена на семеринг на радилица - преден						
20	Штелување на палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						
29	Промена на црево за вода						

30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Генерален ремонт на дизел мотор						
35	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
36	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
37	Промена на дизна на дизел мотор						
38	Промена на греач на дизел мотор						
39	Штелување на вентил на дизел мотор						
40	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						
53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						

55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						
59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						
63	Поправка на менувач						
64	Поправка на шалтер со штерлување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча ламела друг лагер и замаец {сет комплет замаец}						
67	Поправка на диференцијал						
68	Промена на сајла за кумплунг						
69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						
79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						

80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						
84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Рамнење на глава на мотор						
86	Промена на воѓици на мотор						
87	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (летна)						
88	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (зимска)						
89	Поправка на механизам за врата{елект.стакла}						
90	Промена на филтер полен						
91	Промена на акумулатор 75 а						
92	Промена на глицерин						
93	Репарирање на алансер						
94	Промена на луф месер						
95	Репарирање на турбина						
96	Промена на шапа						
97	Промена на ауспух						
98	Промена на јабучица,гумица балаштанга,стабилизатори,чаури,вилушка						
99	Промена на сајла за рачна						
100	Промена на крстач за бирач						
101	Промена на антифриз						
102	Промена на Држач на мотор						
103	Промена на нова и половна глава						
104	Промена на предна сијалица						
105	Промена на сијалица за штоп						
106	Промена на сијалица за жмигавец						

107	Промена на улје менувач						
108	Промена на резервоар за вода						
109	Промена на Сензор за ABS						
110	Ланци за снег	/	/				
111	Промена на Челичен бандаж						
112	Промена на шофершајбна						
113	Промена на метлици						
ВКУПНО ЛИСТА 1.2							
ВКУПНО ЛИСТА 1.2 (без ДДВ)							

1.3. Листи на цени за цени за GOLF 4 1.9 TDI (дизел)							
Листа 1.3. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						

8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на пумпа за гориво						
18	Промена на семеринг на брегаста						
19	Промена на семеринг на радилица – преден						
20	Штелување палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						

29	Промена на црево за вода						
30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Генерален ремонт на дизел мотор						
35	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
36	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
37	Промена на дизна на дизел мотор						
38	Промена на греач на дизел мотор						
39	Штелување на вентил на дизел мотор						
40	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						

53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						
55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						
59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						
63	Поправка на менувач						
64	Поправка на шалтер со штерлување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча ламела , друк лагер и замаец {сет комплет замаец}						
67	Поправка на диференцијал						
68	Промена на сајла за кумплунг						
69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						

79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						
80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						
84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Рамнење на глава на мотор						
86	Промена на воѓица на мотор						
87	Поправка на механизам за врата{елект.стакла}						
88	Промена на филтер полен						
89	Промена на метлици						
90	Промена на сијалица X7						
91	Промена на сијалица за штоп						
92	Промена на сијалица жмигавез						
93	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,шеткодржач,сет пиксни колектор						
94	Поправка на предница {јабучица,гумица балаштанга,стабилизатори,чаури}						
95	Промена на Средство за брисачи						
96	Промена на Модул						
97	Промена на црево за интер кулер						
98	Промена на туљ, канца, вилушка за канца, синхрон, крстач, четкодржач,колектор						
99	Промена на Бендекс						
100	Поправка на електроника						

101	Полнење на клима						
102	Промена на грана						
103	Промена на Сензор за ABS						
104	Промена на вилушка						
105	Промена на Компресор за клима						
106	Промена на Ракавец						
107	Промена на резервоар за вода						
108	Сигурносен штраф{клуч}						
109	Промена на антифриз						
110	Промена на Глицерин						
111	Репарирање на турбина						
112	Промена на надворешна гума 205/60 R17 9летна)						
113	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (зимска)						
114	Ланци за снег	/	/				
115	Промена на Челичен бандаж						
116	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.3							
ВКУПНО ЛИСТА 1.3 (без ДДВ)							

1.4. Листи на цени за GOLF 4 1.4 (безин)							
Листа 1.4. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						
8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на бензиска пумпа						

18	Промена на семеринг на брегаста						
19	Промена на семеринг на радилица – преден						
20	Штелување палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						
29	Промена на црево за вода						
30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Рамнење на глава на мотор						
35	Промена на воѓици на мотор						
36	Промена на свеќица со штелување на палење						
37	Промена на кабал за свеќица						
38	Промена на разводна капа						
39	Промена на разводник со штелување						
40	Поправка на механизам за врата{елект.стакла}						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување						

	вентил (со промена плочка)						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						
53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						
55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						
59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						
63	Поправка на менувач						
64	Поправка на шалтер со штерлување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча, ламела и друк лагер						
67	Поправка на диференцијал						

68	Промена на сајла за кумплунг						
69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						
79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						
80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						
84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (летна)						
86	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (зимска)						
87	Промена на Челичен бандаж						
88	Ланци за снег	/	/				
89	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.4.							
ВКУПНО ЛИСТА 1.4. (без ДДВ)							

--

1.5. Листи на цени за VW.TRANSPORTER 1.9 TDI (дизел)

Листа 1.5. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги

Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						
8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна						

	грана						
14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на пумпа за гориво						
18	Промена на семеринг на брегаста						
19	Промена на семеринг на радилица – преден						
20	Штелување палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						
29	Промена на црево за вода						
30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Генерален ремонт на дизел мотор						
35	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
36	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						

37	Промена на дизна на дизел мотор						
38	Промена на греач на дизел мотор						
39	Штелување на вентил на дизел мотор						
40	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочк)						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						
53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						
55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						
59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						

63	Поправка на менувач						
64	Поправка на шалтер со штерлување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча ламела, друк лагер и замаец {сет комплет замаец}						
67	Поправка на диференцијал						
68	Промена на сајла за кумплунг						
69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						
79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						
80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						
84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Рамнење на глава на мотор						
86	Промена на воѓица на мотор						
87	Промена на главчина						

88	Репарирање на турбина						
89	Поправка на процесор						
90	Промена на улје менувач						
91	Промена на ЕГР вентил						
92	Промена на Држач за мотор						
93	Промена на таљирасти запчаник,						
94	Промена на Канџа						
95	Промена на синхрони						
96	Промена на сет тркачи						
97	Промена на црево за интеркулер						
98	Поправка на механизам за врата{елект.стакла}						
99	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (летна)						
100	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (зимска)						
101	Промена на Челичен бандаж						
102	Ланци за снег	/	/				
103	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 1.5							
ВКУПНО ЛИСТА 1.5 (без ДДВ)							

ДЕЛ 1	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 1.1		
Листа 1. 2		
Листа 1.3		
Листа 1.4		
Листа 1.5		
Вкупно за ДЕЛ 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		

Ги прифаќаме начинот на извршување на услугите и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:*

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ДЕЛ 2 – сервисирање на возила од марка SKODA

ДЕЛ 2 – сервисирање на возила од марка SKODA							
2.1. Листи на цени за SKODA OKTAVIJA 1.9 TDI 9 (дизел)							
Листа 2.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						
8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						

14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на пумпа за гориво						
18	Промена на семеринг на брегаста						
19	Промена на семеринг на радилица – преден						
20	Штелување палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						
29	Промена на црево за вода						
30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Генерален ремонт на дизел мотор						
35	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
36	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
37	Промена на дизна на дизел мотор						

38	Промена на греач на дизел мотор						
39	Штелување на вентил на дизел мотор						
40	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						
53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						
55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						
59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						
63	Поправка на менувач						

64	Поправка на шалтер со штерлување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча ламела друг лагер и замаец {сет комплет замаец}						
67	Поправка на диференцијал						
68	Промена на сајла за кумплунг						
69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						
79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						
80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						
84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Рамнење на глава на мотор						
86	Промена на воѓици на мотор						
87	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (Летна)						

88	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (зимска)						
89	Промена на глицерин						
90	Промена на антифриз						
91	Промена на филтер полен						
92	Промена на шапа						
93	Промена на метлици						
94	Промена на акумулатор						
95	Промена на средство за брисачи						
96	Промена на предна сијалица X7						
97	Промена на сијалица штоп						
98	Промена на сијалица жмигавец						
99	Репарирање на турбина						
100	Поправка на електроника						
101	Промена на луфт месер						
102	Промена на црево за интер кулер						
103	Промена на дизна						
104	Промена на дихтун наглава						
105	Промена на глава						
106	Поправка на механизам за врата{елект.стакла}						
107	Промена на филтер полен						
108	Промена на метлици						
109	Репарирање на алансер {четкици манжетна ,шеткодржач,сет пиксни колектор						
110	Поправка на предница {јабучица,гумица балаштанга,стабилизатори,чаури						

111	Промена на Средство за брисачи						
112	Промена на Модул						
113	Промена на црево за интер кулер						
114	Промена на туљ, канџа, вилушка за канџа, синхрон, крстач, четкодржач,колектор						
115	Промена на Бендекс						
116	Поправка на електроника						
117	Полнење на клима						
118	Промена на грана						
119	Промена на Сензор за ABS						
120	Промена на вилушка						
121	Промена на Компресор за клима						
122	Промена на Ракавец						
123	Промена на резервоар за вода						
124	Сигурносен штраф{клуч}						
125	Промена на антифриз						
126	Промена на Глицерин						
127	Репарирање на турбина						
128	Ланци за снег	/	/				
129	Промена на шофершајбна						
130	Промена на Челичен бандаж						
ВКУПНО ЛИСТА 2.1							
ВКУПНО ЛИСТА 2.1 (без ДДВ)							

2.2. Листи на цени за SKODA FELICIJA 1.9 TDI (дизел)							
Листа 2.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Поправка на светлосна сигнализација						
6	Промена на алансер						
7	Промена на алтернатор						
8	Поправка брисач						
9	Промена на клинаст ремен						
10	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
11	Промена семеринг, вентил и штелување вентил						
12	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
13	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
14	Промена на дихтунг на картер						
15	Промена на ребраст каиш						
16	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
17	Промена на бензиска пумпа						
18	Промена на семеринг на брегаста						

19	Промена на семеринг на радилица - преден						
20	Штелување палење						
21	Промена на брегаста со штелување вентил						
22	Промена на термостат						
23	Промена на термопрекинувач						
24	Промена на термодавач						
25	Промена на црево за гориво						
26	Прочистување на инсталација за гориво						
27	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
28	Промена на мерач за гориво во резервоар						
29	Промена на црево за вода						
30	Прочистување на ладилник без вадење						
31	Вадење и мesteње ладилник						
32	Вадење и мesteње ладилник за парно						
33	Промена на водна пумпа						
34	Генерален ремонт на дизел мотор						
35	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
36	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
37	Промена на дизна на дизел мотор						
38	Промена на греач на дизел мотор						
39	Штелување на вентил на дизел мотор						
40	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						

42	Промена на диск преден						
43	Промена на диск заден						
44	Замена на диск плочка задна- гуртна						
45	Замена на диск плочка предна						
46	Промена на цилиндер за глицерин						
47	Промена на преден амортизер						
48	Промена на заден амортизер						
49	Промена на лагер на задно тркало						
50	Промена на лагер на предно тркало						
51	Промена на перка за ладилник						
52	Промена на рамо десно						
53	Промена на рамо предно						
54	Промена на централна спона						
55	Промена на зглоб						
56	Промена на манжетна на зглоб						
57	Промена на лагер за заден трап						
58	Промена на спона од волан						
59	Промена на десна спона						
60	Промена на лева спона						
61	Промена на автомат за штоп						
62	Промена на автомат за уље						
63	Поправка на менувач						
64	Поправка на шалтер со штерлување						
65	Промена на полуосовина						
66	Промена на потисна плоча ламела друг лагер и замаец {сет комплет замаец}						
67	Поправка на диференцијал						
68	Промена на сајла за кумплунг						

69	Промена на шалтер						
70	Штелување на шалтер						
71	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг (glaven cilindar)						
72	Промена на кардан						
73	Промена на крстач за кардан						
74	Замена на сонда за гас						
75	Замена на сензор за воздух						
76	Замена на сензор за палење						
77	Замена на сонда						
78	Замена на сензор						
79	Шлепување на возило по километар или {една цена за цела територија на Р.М}						
80	Вулканизерски услуги						
81	Бушење на блок од мотор						
82	Хилзнување на блок од мотор						
83	Егализација на радилица						
84	Обработка на пиксни на клипњача						
85	Рамнење на глава на мотор						
86	Промена на воѓици на мотор						
87	Промена на ЕГР вентил						
88	Промена на ауспук						
89	Промена на Тулџ						
90	Промена на Модул						
91	Промена на Бендекс						
92	Промена на улје менувач						
93	Промена на филтер полен						
94	Промена на метлици						

95	Промена на акумулатор						
96	Промена на сијаличка						
	Промена на сијалица штоп						
	Промена на сијалица жмигавец						
97	Промена на средство за брисачи						
98	Промена на антифриз						
99	промена на нова и половна глава						
100	Промена на крстач за бирач						
101	Промена на комплут шајбна						
102	Репарирање на шапа						
103	Промена на ветил за висок притисок						
104	Промена на Држач на мотор						
105	Промена на Сајла за рачна						
106	Промена на Разбој за педали						
107	Поправка на предница {јабучица,гумица балаштанга,стабилизатори,чаури						
108	Промена на туљ, канџа, вилушка за канџа, синхрон, крстач,						
109	Репарирање на алансер {четкици, манжетна, четкодржач,сет пиксни, колектор}						
110	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (летна)						
111	Промена на надворешна гума 205/60 R17 (Зимска)						
112	Промена на Челичен бандж						
113	Ланци за снег	/	/				
114	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 2.2							

ВКУПНО ЛИСТА 2.2 (без ДДВ)

ДЕЛ 2	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 2.1		
Листа 2. 2		
Вкупно за ДЕЛ 2 (2.1+2.2)		

Ги прифаќаме начинот на извршување на услугите и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:*

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ДЕЛ 3 – сервисирање на возила од марка OPEL

ДЕЛ 3 – сервисирање на возила од марка OPEL							
3.1. Листи на цени за OPEL FRONTERA 2.2 (дизел)							
Листа 3.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на Филтер за полен						
8	Промена на Акумулатор						
9	Промена на Антифриз						
10	Ременица за радилица						
11	Промена на алансер						
12	Промена на алтернатор						
13	Поправка брисач						

14	Промена на клинаст ремен						
15	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
16	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						
17	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
18	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
19	Бушење на блок од мотор						
20	Хилзнување на блок од мотор						
21	Егализација на радилица						
22	Обработка на пиксни на клипњача						
23	Рамнење на глава на мотор						
24	Промена на воѓица на мотор						
25	Промена на дихтунг на картер						
26	Промена на ребраст ремен						
27	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
28	Промена на бензиска пумпа						
29	Промена на семеринг на брегаста						
30	Промена на семеринг на радилица – преден						
31	Штелување палење со апарат						
32	Промена на запчаник на разводник						
33	Промена на брегаста со штелување вентил						
34	Промена на термостат						
35	Промена на термопрекинувач						
36	Промена на термодавач						
37	Промена на црево за гориво						
38	Прочистување на инсталација за гориво						
39	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и						

	местење						
40	Промена на мерач за гориво во резервоар						
41	Промена на црево за вода						
42	Прочистување на ладилник без вадење						
43	Вадење и местење ладилник						
44	Вадење и местење ладилник за парно						
45	Промена на славина за парно						
46	Промена на водна пумпа						
47	Генерален ремонт на дизел мотор						
48	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
49	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
50	Промена на семеринг на вентили на дизел мотор (без вадење глава)						
51	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (со вадење глава)						
52	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
53	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
54	Вадење и местење на бош пумпа на дизел мотор						
55	Промена на дизна на дизел мотор						
56	Промена на греач на дизел мотор						
57	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
58	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
59	Штелување на вентил на дизел мотор						
60	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
61	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
62	Промена на ланче со запчаници						

63	Промена на диск преден						
64	Промена на диск заден						
65	Замена на диск плочка задна- гуртна						
66	Замена на диск плочка предна						
67	Промена на цилиндер за глицерин						
68	Промена на преден амортизер						
69	Промена на заден амортизер						
70	Промена на лагер на задно тркало						
71	Промена на лагер на предно тркало						
72	Промена на перка за ладилник						
73	Промена на рамо десно						
74	Промена на рамо предно						
75	Промена на централна спона						
76	Промена на зглоб						
77	Промена на манжетна на зглоб						
78	Промена на лагер за заден трап						
79	Промена на спона од волан						
80	Промена на десна спона						
81	Промена на лева спона						
82	Промена на сајла за гас						
83	Промена на сајла за километража						
84	Промена на сајла за кумплуг						
85	Промена на автомат за штоп						
86	Промена на автомат за уље						
87	Поправка на менувач						
88	Поправка на шалтер со штерлување						
89	Промена на полуосовина						
90	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						

91	Поправка на диференцијал						
92	Промена на сајла за кумплунг						
93	Промена на диференцијал						
94	Промена на шалтер						
95	Штелување на шалтер						
96	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
97	Промена на кардан						
98	Промена на крстач за кардан						
99	Поправка по потреба промена на редуктор						
100	Замена на сонда за гас						
101	Замена на сензор за воздух						
102	Замена на сензор за палење						
103	Замена на сонда						
104	Замена на сензор						
105	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
106	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
107	Штелување на преден трап						
108	Штелување на заден трап						
109	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						
110	Шлепување на возило						
111	Вулканизерски услуги						
112	Промена на надворешна гума 245/70 R 16 (Летна)						
113	Промена на надворешна гума 245/70 R 16 (Зимска)						
114	Промена на Челичен бандаж						
115	Ланци за снег	/	/				
116	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.1							
ВКУПНО ЛИСТА 3.1 (без ДДВ)							

3.2. Листи на цени за ASTRA 2.0 (дизел)

Листа 3.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги

Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор						
3	Филтер за полен						
4	Промена на филтер за масло						
5	Промена на филтер за гориво						
6	Промена на филтер за воздух						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Поправка брисач						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
13	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						
14	Промена на Акумулатор						
15	Промена на Амортизери						
16	Промена на ЕГР вентил						
17	Промена на Реглер						
18	Промена на Мап сензор						
19	Промена на Сијалица X7						

20	Промена на Сијалица X1						
21	Промена на сијалица за штоп						
22	Промена на сијалица за жмигавец						
23	Промена на Казанче за вода						
24	Промена на Замаец						
25	Промена на Кондензатор за клима						
26	Промена на Буфери за амортизери						
27	Промена на Штопна						
28	Промена на Ременица						
29	Промена на Антифриз						
30	Промена на Мотор за казанче прскалки						
31	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
32	Промена на дихтунг на усисно издувна грana						
33	Бушење на блок од мотор						
34	Хилзнување на блок од мотор						
35	Егализација на радилица						
36	Обработка на пиксни на клипњача						
37	Рамнење на глава на мотор						
38	Промена на воѓица на мотор						
39	Промена на дихтунг на картер						
40	Промена на ребраст ремен						
41	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
42	Промена на пумпа за гориво						
43	Промена на семеринг на брегаста						
44	Промена на семеринг на радилица – преден						

45	Штелување палење со апарат						
46	Промена на запчаник на разводник						
47	Промена на брегаста со штелување вентил						
48	Промена на термостат						
49	Промена на термопрекинувач						
50	Промена на термодавач						
51	Промена на црево за гориво						
52	Прочистување на инсталација за гориво						
53	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
54	Промена на мерач за гориво во резервоар						
55	Промена на црево за вода						
56	Прочистување на ладилник без вадење						
57	Вадење и мesteње ладилник						
58	Вадење и мesteње ладилник за парно						
59	Промена на славина за парно						
60	Промена на водна пумпа						
61	Генерален ремонт на дизел мотор						
62	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
63	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
64	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (без вадење глава)						
65	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (со вадење глава)						
66	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						

67	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
68	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
69	Промена на дизна на дизел мотор						
70	Промена на греач на дизел мотор						
71	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
72	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
73	Штелување на вентил на дизел мотор						
74	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
75	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
76	Промена на ланче со запчаници						
77	Промена на диск преден						
78	Промена на диск заден						
79	Замена на диск плочка задна- гуртна						
80	Замена на диск плочка предна						
81	Промена на цилиндер за глицерин						
82	Промена на преден амортизер						
83	Промена на заден амортизер						
84	Промена на лагер на задно тркало						
85	Промена на лагер на предно тркало						
86	Промена на перка за ладилник						
87	Промена на рамо десно						
88	Промена на рамо предно						
89	Промена на централна спона						

90	Промена на зглоб						
91	Промена на манжетна на зглоб						
92	Промена на лагер за заден трап						
93	Промена на спона од волан						
94	Промена на десна спона						
95	Промена на лева спона						
96	Промена на сајла за гас						
97	Промена на сајла за километража						
98	Промена на сајла за кумплуг						
99	Промена на автомат за штоп						
100	Промена на автомат за уље						
101	Поправка на менувач						
102	Поправка на шалтер со штерлување						
103	Промена на полуосовина						
104	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
105	Поправка на диференцијал						
106	Промена на сајла за кумплунг						
107	Промена на диференцијал						
108	Промена на шалтер						
109	Штелување на шалтер						
110	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
111	Промена на кардан						
113	Промена на крстач за кардан						
114	Поправка по потреба промена на редуктор						
115	Замена на сонда за гас						
116	Замена на сензор за воздух						

117	Замена на сензор за палење						
118	Замена на сонда						
119	Замена на сензор						
121	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
121	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
122	Штелување на преден трап						
123	Штелување на заден трап						
124	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						
125	Шлепување на возило						
126	Вулканизерски услуги						
127	Промена на надворешна гума 195/65 R 15 (Летна)						
128	Промена на надворешна гума 195/65 R 15 (Зимска)						
129	Промена на Челичен бандаж						
130	Ланци за снег	/	/				
131	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.2							
ВКУПНО ЛИСТА 3.2 (без ДДВ)							

3.3. Листи на цени за OPEL COMBO 1.7 (дизел)

Листа 3.3. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Филтер за полен						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Поправка брисач						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на Акумулатор						
13	Промена на Електрична диза						
14	Промена на Автомат за алансер						
15	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
16	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						
17	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со						

	вадење глава)						
18	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
19	Бушење на блок од мотор						
20	Хилзнување на блок од мотор						
21	Егализација на радилица						
22	Обработка на пиксни на клипњача						
23	Рамнење на глава на мотор						
24	Промена на воѓица на мотор						
25	Промена на дихтунг на картер						
26	Промена на ребраст ремен						
27	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
28	Промена на пумпа за гориво						
29	Промена на семеринг на брегаста						
30	Промена на семеринг на радилица - преден						
31	Штелување палење со апарат						
32	Промена на запчаник на разводник						
33	Промена на брегаста со штелување вентил						
34	Промена на термостат						
35	Промена на термопрекинувач						
36	Промена на термодавач						
37	Промена на црево за гориво						
38	Прочистување на инсталација за гориво						
39	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
40	Промена на мерач за гориво во резервоар						
41	Промена на црево за вода						
42	Прочистување на ладилник без вадење						
43	Вадење и мesteње ладилник						

44	Вадење и местење ладилник за парно						
45	Промена на славина за парно						
46	Промена на водна пумпа						
47	Генерален ремонт на дизел мотор						
48	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
49	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
50	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (без вадење глава)						
51	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (со вадење глава)						
52	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
53	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
54	Вадење и местење на бош пумпа на дизел мотор						
55	Промена на дизна на дизел мотор						
56	Промена на греач на дизел мотор						
57	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
58	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
59	Штелување на вентил на дизел мотор						
60	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
61	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочка)						
62	Промена на ланче со запчаници						
63	Промена на диск преден						
64	Промена на диск заден						
65	Замена на диск плочка задна- гуртна						
66	Замена на диск плочка предна						
67	Промена на цилиндер за глицерин						

68	Промена на преден амортизер						
69	Промена на заден амортизер						
70	Промена на лагер на задно тркало						
71	Промена на лагер на предно тркало						
72	Промена на перка за ладилник						
73	Промена на рамо десно						
74	Промена на рамо предно						
75	Промена на централна спона						
76	Промена на зглоб						
77	Промена на манжетна на зглоб						
78	Промена на лагер за заден трап						
79	Промена на спона од волан						
80	Промена на десна спона						
81	Промена на лева спона						
82	Промена на сајла за гас						
83	Промена на сајла за километража						
84	Промена на сајла за кумплуг						
85	Промена на автомат за штоп						
86	Промена на автомат за уље						
87	Поправка на менувач						
88	Поправка на шалтер со штерлување						
89	Промена на полуосовина						
90	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
91	Поправка на диференцијал						
92	Промена на сајла за кумплунг						
93	Промена на диференцијал						
94	Промена на шалтер						
95	Штелување на шалтер						

96	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
97	Промена на кардан						
98	Промена на крстач за кардан						
99	Поправка по потреба промена на редуктор						
100	Замена на сонда за гас						
101	Замена на сензор за воздух						
102	Замена на сензор за палење						
103	Замена на сонда						
104	Замена на сензор						
105	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
106	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
107	Штелување на преден трап						
108	Штелување на заден трап						
109	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
110	Шлепување на возило						
111	Вулканизерски услуги						
112	Промена на надворешна гума 175/65 R 14 (Летна)						
113	Промена на надворешна гума 175/65 R 14 (Зимска)						
114	Промена на Челичен бандаж						
115	Ланци за снег	/	/				
116	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.3							
ВКУПНО ЛИСТА 3.3 (без ДДВ)							

3.4. Листи на цени за OPEL SIGNUM 3.0.D (дизел)

Листа 3.4. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на Филтер за полен						
6	Промена на Акумулатор						
7	Промена на Компресор за воздух						
8	Промена на Сијалица X7						
9	Промена на сијалица за штоп						
10	Промена на сијалица за жмигавец						
11	Промена на Црево за турбо						
12	Промена на Спона надворешна						
13	Промена на Антифриз						
14	Промена на филтер за воздух						
15	Поправка на светлосна сигнализација						
16	Промена на алансер						
17	Промена на алтернатор						

18	Поправка брисач						
19	Промена на клинаст ремен						
20	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил						
21	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (без вадење глава)						
22	Промена семеринг, вентил и штелување вентил (со вадење глава)						
23	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
24	Бушење на блок од мотор						
25	Хилзнување на блок од мотор						
26	Егализација на радилица						
27	Обработка на пиксни на клипњача						
28	Рамнење на глава на мотор						
29	Промена на воѓица на мотор						
30	Промена на дихтунг на картер						
31	Промена на ребраст ремен						
32	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
33	Промена на пумпа за гориво						
34	Промена на семеринг на брегаста						
35	Промена на семеринг на радилица – преден						
36	Штелување палење со апарат						
37	Промена на запчаник на разводник						
38	Промена на брегаста со штелување вентил						
39	Промена на термостат						
40	Промена на термопрекинувач						
41	Промена на термодавач						
42	Промена на црево за гориво						
43	Прочистување на инсталација за гориво						

44	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
45	Промена на мерач за гориво во резервоар						
46	Промена на црево за вода						
47	Прочистување на ладилник без вадење						
48	Вадење и мesteње ладилник						
49	Вадење и мesteње ладилник за парно						
50	Промена на славина за парно						
51	Промена на водна пумпа						
52	Генерален ремонт на дизел мотор						
53	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
54	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил на дизел мотор						
55	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (без вадење глава)						
56	Промена на семеринг на вентил на дизел мотор (со вадење глава)						
57	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
58	Прочистување инсталација за гориво на дизел мотор						
59	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
60	Промена на дизна на дизел мотор						
61	Промена на греач на дизел мотор						
62	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
63	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
64	Штелување на вентил на дизел мотор						
65	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
66	Промена на дихтунг на глава и штелување вентил (со промена плочки)						

67	Промена на ланче со запчаници						
68	Промена на диск преден						
69	Промена на диск заден						
70	Замена на диск плочка задна- гуртна						
71	Замена на диск плочка предна						
72	Промена на цилиндер за глицерин						
73	Промена на преден амортизер						
74	Промена на заден амортизер						
75	Промена на лагер на задно тркало						
76	Промена на лагер на предно тркало						
77	Промена на перка за ладилник						
78	Промена на рамо десно						
79	Промена на рамо предно						
80	Промена на централна спона						
81	Промена на зглоб						
82	Промена на манжетна на зглоб						
83	Промена на лагер за заден трап						
84	Промена на спона од волан						
85	Промена на десна спона						
86	Промена на лева спона						
87	Промена на сајла за гас						
88	Промена на сајла за километража						
89	Промена на сајла за кумплуг						
90	Промена на автомат за штоп						
91	Промена на автомат за уље						
92	Поправка на менувач						
93	Поправка на шалтер со штерлување						
94	Промена на полуосовина						

95	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
96	Поправка на диференцијал						
97	Промена на сајла за кумплунг						
98	Промена на диференцијал						
99	Промена на шалтер						
100	Штелување на шалтер						
101	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
102	Промена на кардан						
103	Промена на крстач за кардан						
104	Поправка по потреба промена на редуктор						
105	Замена на сонда за гас						
106	Замена на сензор за воздух						
107	Замена на сензор за палење						
108	Замена на сонда						
109	Замена на сензор						
110	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
111	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
112	Штелување на преден трап						
113	Штелување на заден трап						
114	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						
115	Шлепување на возило						
116	Вулканизерски услуги						
117	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (Летна)						
118	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (зимска)						
119	Промена на Челичен бандаж						
120	Ланци за снег	/	/				
121	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 3.4							

ВКУПНО ЛИСТА 3.4 (без ДДВ)

ДЕЛ 3	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 3.1		
Листа 3. 2		
Листа 3. 3		
Листа 3.4		
Вкупно за ДЕЛ 3 (3.1+3.2+3.3+3.4)		

Ги прифаќаме начинот на извршување на услугите и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:*

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ДЕЛ 4 – сервисирање на возила од марка HONDA, LAND ROVER, MAZDA, LADA, MERCEDES

ДЕЛ 4 – сервисирање на возила од марка HONDA, LAND ROVER, MAZDA, LADA, MERCEDES							
4.1.1. Листи на цени за HONDA CR-V (бензин)							
Листа 4.1.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на Филтер за полен						
6	Промена на Чаура за вилушка						
7	Промена на Стабилизатор						
8	Промена на Стабилизатор заден						
9	Промена на Сијалица Xenon D2S						
10	Промена на Сијалица за штоп						
11	Промена на Сијалица за жмигавец						
12	Промена на Диодна плоча за алтернатор						
13	Промена на Реглер за алтернатор						
14	Промена на филтер						

15	Поправка на светлосна сигнализација						
16	Промена на алансер						
17	Промена на алтернатор						
18	Промена на брисач преден						
19	Промена на клинаст ремен						
20	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
21	Промена семеринг						
22	Промена вентил и штелување на вентил						
23	Промена на карбуратор со штелувње						
24	Прочистување на карбуратор со штелување						
25	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
26	Промена на свекица со штелување на палење						
27	Промена на кабел за свекица						
28	Промена на разводна капа						
29	Промена на разводник со штелување						
30	Промена на дихтунг на картер						
31	Промена на ребраст ремен						
32	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
33	Промена на бензиска пумпа						
34	Промена на семеринг на брегаста						
35	Промена на семеринг на радилица - преден						
36	Штелување палење со апарат						
37	Промена на запчаник на разводник						
38	Промена на брегаста со штелување вентили						

39	Промена на термостат						
40	Промена на термопрекинувач						
41	Промена на термодавач						
42	Промена на црево за гориво						
43	Прочистување на инсталација за гориво						
44	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
45	Промена на мерач за гориво во резервоар						
46	Промена на црево за вода						
47	Прочистување на ладилник без вадење						
48	Вадење и мesteње ладилник						
49	Вадење и мesteње ладилник за парно						
50	Промена на славина за парно						
51	Промена на водна пумпа						
52	Промена на ланче со запчаници						
53	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
54	Промена на диск заден(сет од 2 парчиња)						
55	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
56	Замена на диск плочка предна-гуртна(сет од 2 парчиња)						
57	Промена на цилиндер за глицерин						
58	Промена на преден амортизер						
59	Промена на заден амортизер						
60	Промена на лагер на задно тркало						
61	Промена на лагер на предно тркало						
62	Промена на перка за ладилник						

63	Промена на рамо десно						
64	Промена на рамо предно						
65	Промена на централна спона						
66	Промена на зглоб						
67	Промена на манжетна на зглоб						
68	Промена на лагер за заден трап						
69	Промена на спона од волан						
70	Промена на десна спона						
71	Промена на лева спона						
72	Промена на сајла за гас						
73	Промена на сајла за километража						
74	Промена на сајла за кумплуг						
75	Промена на автомат за штоп						
76	Промена на автомат за уље						
77	Поправка на менувач						
78	Поправка на шалтер со штерлување						
79	Промена на полуосовина						
80	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
81	Поправка на диференцијал						
82	Промена на сајла за кумплунг						
83	Промена на диференцијал						
84	Промена на шалтер						
85	Штелување на шалтер						
86	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
87	Промена на кардан						
88	Промена на крстач за кардан						
89	Поправка на редуктор						

90	Промена на редуктор						
91	Замена на сонда за гас						
92	Замена на сензор за воздух						
93	Замена на сензор за палење						
87	Замена на сонда						
88	Замена на сензор						
89	Штелување на преден трап						
90	Штелување на заден трап						
91	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
92	Шлепување на возило						
93	Вулканизерски услуги						
94	Бушење на блок од мотор						
95	Хилзнување на блок од мотор						
96	Егализација на радилица						
97	Обработка на пиксна на клипњача						
98	Рамнење на глава на мотор						
99	Промена на воѓица на мотор						
100	Промена надворешна гума 225/65 R 17 (летна)						
101	Промена надворешна гума 225/65 R 17 (зимска)						
102	Ланци за снег	/	/				
103	Промена на Челичен бандаж						
104	Акумулатор 75 А						
105	Промена на брисач заден						
106	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.1.1							
ВКУПНО ЛИСТА 4.1.1 (Без ДДВ)							

4.1.2. Листи на цени за HONDA CIVIC (безин)

Листа 4.1.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Промена на антифриз 1.л						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена семеринг						
13	Промена на вентил и штелување на вентил						
14	Промена на карбуратор со штелувње						
15	Прочистување на карбуратор со штелување						
16	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
17	Промена на свеќица со штелување на палење						
18	Промена на кабел за свеќица						
19	Промена на разводна капа						

20	Промена на разводник со штелување						
21	Промена на дихтунг на картер						
22	Промена на ребраст ремен						
23	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
24	Промена на бензиска пумпа						
25	Промена на семеринг на брегаста						
26	Промена на семеринг на радилица - преден						
27	Штелување палење со апарат						
28	Промена на запчаник на разводник						
29	Промена на брегаста со штелување вентили						
30	Промена на термостат						
31	Промена на термопрекинувач						
32	Промена на термодавач						
33	Промена на црево за гориво						
34	Прочистување на инсталација за гориво						
35	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
36	Промена на мерач за гориво во резервоар						
37	Промена на црево за вода						
38	Прочистување на ладилник без вадење						
39	Вадење и мesteње ладилник						
40	Вадење и мesteње ладилник за парно						
41	Промена на славина за парно						
42	Промена на водна пумпа						
43	Промена на ланче со запчаници						
44	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
45	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
46	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						

47	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
48	Промена на цилиндер за глицерин						
49	Промена на преден амортизер						
50	Промена на заден амортизер						
51	Промена на лагер на задно тркало						
52	Промена на лагер на предно тркало						
53	Промена на перка за ладилник						
54	Промена на рамо десно						
55	Промена на рамо предно						
56	Промена на централна спона						
57	Промена на зглоб						
58	Промена на манжетна на зглоб						
59	Промена на лагер за заден трап						
60	Промена на спона од волан						
61	Промена на десна спона						
62	Промена на лева спона						
63	Промена на сајла за гас						
64	Промена на сајла за километража						
65	Промена на сајла за кумплуг						
66	Промена на автомат за штоп						
67	Промена на автомат за уље						
68	Поправка на менувач						
69	Поправка на шалтер со штерлување						
70	Промена на полуосовина						
71	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
72	Поправка на диференцијал						
73	Промена на сајла за кумплунг						
74	Промена на диференцијал						

75	Промена на шалтер						
76	Штелување на шалтер						
77	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
78	Промена на кардан						
79	Промена на крстач за кардан						
80	Поправка на редуктор						
81	Промена на редуктор						
82	Замена на сонда за гас						
83	Замена на сензор за воздух						
84	Замена на сензор за палење						
85	Замена на сонда						
86	Замена на сензор						
87	Штелување на преден трап						
88	Штелување на заден трап						
89	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
90	Шлепување на возило						
91	Вулканизерски услуги						
92	Бушење на блок од мотор						
93	Хилзнување на блок од мотор						
94	Егализација на радилица						
95	Обработка на пиксна на клипњача						
96	Рамнење на глава на мотор						
97	Промена на воѓица на мотор						
98	Надворешна гума 205/55 R16 (летна)						
99	Надворешна гума 205/55 R16 (зимска)						
100	Промена на Челичен бандаж						
101	Ланци за снег	/	/				
102	Промена на Акумулатор 75 А						

103	Промена на брисач заден						
104	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.1.2.							
ВКУПНО ЛИСТА 4.1.2 (без ДДВ)							

4.2.1. Листи на цени за LAND ROVER FRELANDER 2.5 9 (бензин)							
Листа 4.2.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор (масло 10/40 1.л)						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Промена на филтер за полен						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на брисач преден						

9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
13	Промена семеринг						
14	Промена на вентил и штелување на вентил						
15	Промена на карбуратор со штелувње						
16	Прочистување на карбуратор со штелување						
17	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
18	Промена на свеќица со штелување на палење						
19	Промена на кабел за свеќица						
20	Промена на разводна капа						
21	Промена на разводник со штелување						
22	Промена на дихтунг на картер						
23	Промена на ребраст ремен						
24	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
25	Промена на бензиска пумпа						
26	Промена на семеринг на брегаста						
27	Промена на семеринг на радилица - преден						
28	Штелување палење со апарат						
29	Промена на запчаник на разводник						
30	Промена на брегаста со штелување вентили						
31	Промена на термостат						
32	Промена на термопрекинувач						
33	Промена на термодавач						
34	Промена на црево за гориво						
35	Прочистување на инсталација за гориво						
36	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и						

	местење						
37	Промена на мерач за гориво во резервоар						
38	Промена на црево за вода						
39	Прочистување на ладилник без вадење						
40	Вадење и местење ладилник						
41	Вадење и местење ладилник за парно						
42	Промена на славина за парно						
43	Промена на водна пумпа						
44	Промена на ланче со запчаници						
45	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
46	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
47	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
48	Замена на диск плочка предна						
49	Промена на цилиндер за глицерин						
50	Промена на преден амортизер						
51	Промена на заден амортизер						
52	Промена на лагер на задно тркало						
53	Промена на лагер на предно тркало						
54	Промена на перка за ладилник						
55	Промена на рамо десно						
56	Промена на рамо предно						
57	Промена на централна спона						
58	Промена на зглоб						
59	Промена на манжетна на зглоб						
60	Промена на лагер за заден трап						
61	Промена на спона од волан						
62	Промена на десна спона						

63	Промена на лева спона						
64	Промена на сајла за гас						
65	Промена на сајла за километража						
66	Промена на сајла за кумплуг						
67	Промена на автомат за штоп						
68	Промена на автомат за уље						
69	Поправка на менувач						
70	Поправка на шалтер со штерлување						
71	Промена на полуосовина						
72	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
73	Поправка на диференцијал						
74	Промена на сајла за кумплунг						
75	Промена на диференцијал						
76	Промена на шалтер						
77	Штелување на шалтер						
78	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
79	Промена на кардан						
80	Промена на крстач за кардан						
81	Поправка на редуктор						
82	Промена на редуктор						
83	Замена на сонда за гас						
84	Замена на сензор за воздух						
85	Замена на сензор за палење						
86	Замена на сонда						
87	Штелување на преден трап						
88	Штелување на заден трап						
89	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
90	Шлепување на возило						

91	Вулканизерски услуги						
92	Бушење на блок од мотор						
93	Хилзнување на блок од мотор						
94	Егализација на радилица						
95	Обработка на пиксна на клипњача						
96	Рамнење на глава на мотор						
97	Промена на воѓица на мотор						
98	Промена надворешна гума 205/55 R17 (летна)						
99	Промена надворешна гума 205/55 R17 (зимска)						
100	Промена на Челичен бандаж						
101	Ланци за снег	/	/				
102	Промена на Акумулатор 75А						
103	Промена на брисач заден						
104	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.2.1							
ВКУПНО ЛИСТА 4.2.1 (без ДДВ)							

4.3.1. Листи на цени за MAZDA 3 (бензин)

Листа 4.3.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Сијалица H7						
8	Промена на сијалица за штоп						
9	Промена на сијалица за жмигавец						
10	Промена на алансер						
11	Промена на алтернатор						
12	Промена на брисач преден						
13	Промена на клинаст ремен						
14	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
15	Промена семеринг						
16	Промена на вентил и штелување на вентил						
17	Промена на карбуратор со штелување						
18	Прочистување на карбуратор со штелување						

19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
20	Промена на свеќица со штелување на палење						
21	Промена на кабел за свеќица						
22	Промена на разводна капа						
23	Промена на разводник со штелување						
24	Промена на дихтунг на картер						
25	Промена на ребраст ремен						
26	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
27	Промена на бензиска пумпа						
28	Промена на семеринг на брегаста						
29	Промена на семеринг на радилица - преден						
30	Штелување палење со апарат						
31	Промена на запчаник на разводник						
32	Промена на брегаста со штелување вентили						
33	Промена на термостат						
34	Промена на термопрекинувач						
35	Промена на термодавач						
36	Промена на црево за гориво						
37	Прочистување на инсталација за гориво						
38	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
39	Промена на мерач за гориво во резервоар						
40	Промена на црево за вода						
41	Прочистување на ладилник без вадење						
42	Вадење и мesteње ладилник						
43	Вадење и мesteње ладилник за парно						
44	Промена на славина за парно						
45	Промена на водна пумпа						

46	Промена на ланче со запчаници						
47	Промена на диск предн (сет од 2 парчиња)						
48	Промена на диск заден(сет од 2 парчиња)						
49	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
50	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
51	Промена на цилиндер за глицерин						
52	Промена на преден амортизер						
53	Промена на заден амортизер						
54	Промена на лагер на задно тркало						
55	Промена на лагер на предно тркало						
56	Промена на перка за ладилник						
57	Промена на рамо десно						
58	Промена на рамо предно						
59	Промена на централна спона						
60	Промена на зглоб						
61	Промена на манжетна на зглоб						
62	Промена на лагер за заден трап						
63	Промена на спона од волан						
64	Промена на десна спона						
65	Промена на лева спона						
66	Промена на сајла за гас						
67	Промена на сајла за километража						
68	Промена на сајла за кумплуг						
69	Промена на автомат за штоп						
70	Промена на автомат за уље						
71	Поправка на менувач						
72	Поправка на шалтер со штерлување						

73	Промена на полуосовина						
74	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
75	Поправка на диференцијал						
76	Промена на сајла за кумплунг						
77	Промена на диференцијал						
78	Промена на шалтер						
79	Штелување на шалтер						
80	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
81	Промена на кардан						
82	Промена на крстач за кардан						
83	Поправка на редуктор						
84	Промена на редуктор						
85	Замена на сонда за гас						
86	Замена на сензор за воздух						
87	Замена на сензор за палење						
88	Замена на сонда						
89	Замена на сензор						
90	Штелување на преден трап						
91	Штелување на заден трап						
92	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
93	Шлепување на возило						
94	Вулканизерски услуги						
95	Бушење на блок од мотор						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксна на клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Промена на вогица на мотор						

101	Промена на надворешна гума 195/65 R15 (летна)						
102	Промена на надворешна гума 195/65 R15 (зимска)						
103	Промена на Челичен бандаж						
104	Ланци за снег	/	/				
105	Промена на Акумулатор 75 А						
106	Промена на брисач заден						
107	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.3.1							
ВКУПНО ЛИСТА 4.3.1 (без ДДВ)							

4.3.2. Листи на цени за MAZDA 6 (дизел)

Листа 4.3.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5W40)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						

4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Сијалица X7						
	Промена на сијалица за штоп						
	Промена на сијалица за жмигавец						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
13	Промена семеринг						
14	Промена на вентил и штелување на вентил						
15	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
16	Бушење на блок од мотор						
17	Хилзнување на блок од мотор						
18	Егализација на радилица						
19	Обработка на пиксна на клипњача						
20	Рамнење на глава на мотор						

21	Промена на воѓица на мотор						
22	Промена на дихтунг на картер						
23	Промена на ребраст ремен						
24	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
25	Промена на пумпа за гориво						
26	Промена на семеринг на брегаста						
27	Промена на семеринг на радилица - преден						
28	Штелување палење со апарат						
29	Промена на запчаник на разводник						
30	Промена на брегаста со штелување вентили						
31	Промена на термостат						
32	Промена на термопрекинувач						
33	Промена на термодавач						
34	Промена на црево за гориво						
35	Прочистување на инсталација за гориво						
36	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
37	Промена на мерач за гориво во резервоар						
38	Промена на црево за вода						

39	Прочистување на ладилник без вадење						
40	Вадење и мesteње ладилник						
41	Вадење и мesteње ладилник за парно						
42	Промена на славина за парно						
43	Промена на водна пумпа						
44	Промена на ланче со запчаници						
45	Промена на диск предн (сет од 2 парчиња)						
46	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
47	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
48	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
49	Промена на цилиндер за глицерин						
50	Промена на преден амортизер						
51	Промена на заден амортизер						
52	Промена на лагер на задно тркало						
53	Промена на лагер на предно тркало						
54	Промена на перка за ладилник						
55	Промена на рамо десно						
56	Промена на рамо предно						

57	Промена на централна спона						
58	Промена на зглоб						
59	Промена на манжетна на зглоб						
60	Промена на лагер за заден трап						
61	Промена на спона од волан						
62	Промена на десна спона						
63	Промена на лева спона						
64	Промена на сајла за гас						
65	Промена на сајла за километража						
66	Промена на сајла за кумплуг						
67	Промена на автомат за штоп						
68	Промена на автомат за уље						
69	Поправка на менувач						
70	Поправка на шалтер со штелување						
71	Промена на полуосовина						
72	Промена на потисна плоча, ламела и друк лагер						
73	Поправка на диференцијал						
74	Промена на сајла за кумплунг						
75	Промена на диференцијал						
76	Промена на шалтер						

77	Штелување на шалтер						
78	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
79	Промена на кардан						
80	Промена на крстач за кардан						
81	Поправка на редуктор						
82	Промена на редуктор						
83	Замена на сонда за гас						
84	Замена на сензор за воздух						
85	Замена на сензор за палење						
86	Замена на сонда						
87	Замена на сензор						
88	Штелување на преден трап						
89	Штелување на заден трап						
90	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
91	Шлепување на возило						
92	Вулканизерски услуги						
93	Промена на надворешна гума 195/65 R15 (летна)						
94	Промена на надворешна гума 195/65 R15 (зимска)						
95	Промена на Челичен бандаж						
96	Ланци за снег						
97	Промена на Акумулатор 75 А						
98	Промена на брисач заден						

99	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.3.2							
ВКУПНО ЛИСТА 4.3.2 (без ДДВ)							

4.4.1. Листи на цени за LADA NIVA (бензин)							
Листа 4.4.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор (масло 10/40 1л)						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Промена на филтер за полен						
7	Промена на фреон 1Л						
8	Поправка на светлосна сигнализација						
9	Промена на алансер						
10	Промена на Линиски ремен						
11	Промена на Сијалица Х4						

	Промена на сијалица за штоп						
	Промена на сијалица за жмигавец						
12	Промена на Носач на спони						
13	Промена на Сајла за рачна кочница						
14	Промена на Бобина						
15	Промена на алтернатор						
16	Промена на брисач преден						
17	Промена на клинаст ремен						
18	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
19	Промена семеринг						
20	Промена на вентил и штелување на вентил						
21	Промена на карбуратор со штелувње						
22	Прочистување на карбуратор со штелување						
23	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
24	Промена на свеќица со штелување на палење						
25	Промена на кабел за свеќици						
26	Промена на разводна капа						
27	Промена на разводник со штелување						
28	Промена на дихтунг на картер						
29	Промена на ребраст ремен						
30	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
31	Промена на бензиска пумпа						
32	Промена на семеринг на брегаста						
33	Промена на семеринг на радилица - преден						
34	Штелување палење со апарат						
35	Промена на запчаник на разводник						
36	Промена на брегаста со штелување вентили						
37	Промена на термостат						

38	Промена на термопрекинувач						
39	Промена на термодавач						
40	Промена на црево за гориво						
41	Прочистување на инсталација за гориво						
42	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
43	Промена на мерач за гориво во резервоар						
44	Промена на црево за вода						
45	Прочистување на ладилник без вадење						
46	Вадење и мesteње ладилник						
47	Вадење и мesteње ладилник за парно						
48	Промена на славина за парно						
49	Промена на водна пумпа						
50	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили (со промена плочки)						
51	Промена на ланче со запчаници						
52	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
53	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
54	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
55	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
56	Промена на цилиндер за глицерин						
57	Промена на преден амортизер						
58	Промена на заден амортизер						
59	Промена на лагер на задно тркало						
60	Промена на лагер на предно тркало						
61	Промена на перка за ладилник						
62	Промена на рамо десно						

63	Промена на рамо предно						
64	Промена на централна спона						
65	Промена на зглоб						
66	Промена на манжетна на зглоб						
67	Промена на лагер за заден трап						
68	Промена на спона од волан						
69	Промена на десна спона						
70	Промена на лева спона						
71	Промена на сајла за гас						
72	Промена на сајла за километража						
73	Промена на сајла за кумплуг						
74	Промена на автомат за штоп						
75	Промена на автомат за уље						
76	Поправка на менувач						
77	Поправка на шалтер со штерлување						
78	Промена на полуосовина						
79	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
80	Поправка на диференцијал						
81	Промена на сајла за кумплунг						
82	Промена на диференцијал						
83	Промена на шалтер						
84	Штелување на шалтер						
85	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
86	Промена на кардан						
87	Промена на крстач за кардан						
88	Поправка на редуктор						
89	Промена на редуктор						
90	Замена на сонда за гас						

91	Замена на сензор за воздух						
92	Замена на сензор за палење						
93	Замена на сонда						
94	Замена на сензор						
95	Штелување на преден трап						
96	Штелување на заден трап						
97	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
98	Шлепување на возило						
99	Вулканизерски услуги						
100	Бушење на блок од мотор						
101	Хилзнување на блок од мотор						
102	Егализација на радилица						
103	Обработка на пиксна на клипњача						
104	Рамнење на глава на мотор						
105	Промена на воѓица на мотор						
106	Промена на надворешна гума 185/80 R 16 (летна)						
107	Промена на надворешна гума 185/80 R 16 (зимска)						
108	Промена на Челичен бандаж						
109	Ланци за снег	/	/				
110	Промена на Акумулатор 75А						
111	Промена на брисач заден						
112	Промена на шофершајбна						
ВКУПНО ЛИСТА 4.4.1							
ВКУПНО ЛИСТА 4.4.1 (без ДДВ)							

4.5.1. Листи на цени за MERCEDES SPRINTER KOMBE (дизел)							
Листа 4.5.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (малсо 10/40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на алансер						
8	Промена на алтернатор						
9	Промена на брисач преден						
10	Промена на клинаст ремен						
11	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
12	Промена семеринг						
13	Промена на вентил и штелување на вентил						
14	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
15	Промена на брисач заден						
16	Промена на шофершајбна						
17	Промена на предна сијалица						
18	Промена на сијалица за стоп						

19	Промена на сијалица за жмигавец						
20	Промена на ребраст ремен						
21	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
22	Промена на семеринг на брегаста						
23	Промена на семеринг на радилица - преден						
24	Штелување палење со апарат						
25	Промена на дихтунг на картер						
26	Промена на брегаста со штелување вентили						
27	Промена на термостат						
28	Промена на термопрекинувач						
29	Промена на термодавач						
30	Промена на црево за гориво						
31	Прочистување на инсталација за гориво						
32	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
33	Промена на мерач за гориво во резервоар						
34	Промена на црево за вода						
35	Прочистување на ладилник без вадење						
36	Вадење и мesteње ладилник						
37	Вадење и мesteње ладилник за парно						
38	Промена на славина за парно						
39	Промена на водна пумпа						
40	Генерален ремонт на дизел мотор						
41	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
42	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили на дизел мотор						
43	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						

44	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
45	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
46	Вадење и мesteње на бош пумпа на дизел мотор						
47	Промена на дизна на дизел мотор						
48	Промена на греач на дизел мотор						
49	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
50	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
51	Штелување на вентили на дизел мотор						
52	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
53	Промена на ланче со запчаници						
54	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
55	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
56	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
57	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
58	Промена на цилиндер за глицерин						
59	Промена на преден амортизер						
60	Промена на заден амортизер						
61	Промена на лагер на задно тркало						
62	Промена на лагер на предно тркало						
63	Промена на перка за ладилник						
64	Промена на рамо десно						
65	Промена на рамо предно						

66	Промена на централна спона						
67	Промена на зглоб						
68	Промена на манжетна на зглоб						
69	Промена на лагер за заден трап						
70	Промена на спона од волан						
71	Промена на десна спона						
72	Промена на лева спона						
73	Промена на сајла за гас						
74	Промена на сајла за километража						
75	Промена на сајла за кумплуг						
76	Промена на автомат за штоп						
77	Промена на автомат за уље						
78	Поправка на менувач						
79	Поправка на шалтер со штерлување						
80	Промена на полуосовина						
81	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
82	Поправка на диференцијал						
83	Промена на сајла за кумплунг						
84	Промена на диференцијал						
85	Промена на шалтер						
86	Штелување на шалтер						
87	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
88	Промена на кардан						
89	Промена на крстач за кардан						
90	Поправка на редуктор						
91	Промен на реудктор						

92	Замена на сонда за гас						
93	Замена на сензор за воздух						
94	Замена на сензор за палење						
95	Замена на сонда						
96	Замена на сензор						
97	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
98	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
99	Штелување на преден трап						
100	Штелување на заден трап						
101	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
102	Шлепување на возило						
103	Вулканизерски услуги						
104	Бушење на блок од мотор						
105	Хилзнување на блок од мотор						
106	Егализација на радилица						
107	Обработка на пиксна на клипњача						
108	Рамнење на глава на мотор						
109	Промена на воѓица на мотор						
110	Промена на надворешна гума 195/70 R15 (зимска)						
111	Промена на надворешна гума 195/70 R15 (летна)						
112	Промена на Челичен бандаж						
113	Ланци за снег	/	/				
114	Промена на Акумулатор 75 А						
ВКУПНО ЛИСТА 4.5.1							

ВКУПНО ЛИСТА 4.5.1 (без ДДВ)	
-------------------------------------	--

4.5.2. Листи на цени за MERCEDES E 320 CDI (дизел)							
Листа 4.5.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 5w40, 1л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Поправка на светлосна сигнализација						
7	Промена на алансер						
8	Промена на антифриз 1л						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
13	Промена вентили и штелување вентили						

14	Промена на земеринг						
15	Промена на Сијалица Ксенон D1S						
16	Промена на сијалица за штоп						
17	Промена на сијалица за жмигавец						
18	Промена на Канален ремен						
19	Промена на Затегач на канален ремен						
20	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
21	Промена на брисач заден						
22	Промена на шофершајбна						
23	Промена на предна сијалица						
24	Промена на сијалица за штоп						
25	Промена на сијалица за жмигавец						
26	Промена на дихтунг на картер						
27	Промена на ребраст ремен						
28	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
29	Промена на семеринг на брегаста						
30	Промена на семеринг на радилица - преден						
31	Штелување палење со апарат						
32	Промена на запчаник на разводник						
33	Промена на брегаста со штелување вентили						
34	Промена на термостат						

35	Промена на термопрекинувач						
36	Промена на термодавач						
37	Промена на црево за гориво						
38	Прочистување на инсталација за гориво						
39	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
40	Промена на мерач за гориво во резервоар						
41	Промена на црево за вода						
42	Прочистување на ладилник без вадење						
43	Вадење и мesteње ладилник						
44	Вадење и мesteње ладилник за парно						
45	Промена на славина за парно						
46	Промена на водна пумпа						
47	Генерален ремонт на дизел мотор						
48	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
49	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили на дизел мотор						
50	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
51	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
52	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						

53	Вадење и местење на бош пумпа на дизел мотор						
54	Промена на дизна на дизел мотор						
55	Промена на греач на дизел мотор						
56	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
57	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
58	штелување на вентили на дизел мотор						
59	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
60	Промена на ланче со запчаници						
61	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
62	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
63	Замена на диск плочка задна-гуртна (сет од 2 парчиња)						
64	Замена на диск плочка предна(сет од 2 парчиња)						
65	Промена на цилиндер за глицерин						
66	Промена на преден амортизер						
67	Промена на заден амортизер						
68	Промена на лагер на задно тркало						
69	Промена на лагер на предно тркало						

70	Промена на перка за ладилник						
71	Промена на рамо десно						
72	Промена на рамо предно						
73	Промена на централна спона						
74	Промена на зглоб						
75	Промена на манжетна на зглоб						
76	Промена на лагер за заден трап						
77	Промена на спона од волан						
78	Промена на десна спона						
79	Промена на лева спона						
80	Промена на сајла за гас						
81	Промена на сајла за километража						
82	Промена на сајла за кумплуг						
83	Промена на автомат за штоп						
84	Промена на автомат за уље						
85	Поправка на менувач						
86	Поправка на шалтер со штерлување						
87	Промена на полуосовина						
88	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
89	Поправка на диференцијал						
90	Промена на сајла за кумплунг						
91	Промена на диференцијал						
92	Промена на шалтер						
93	Штелување на шалтер						
94	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						

95	Промена на кардан						
96	Промена на крстач за кардан						
97	Поправка на редуктор						
98	Промена на редуктор						
99	Замена на сонда за гас						
100	Замена на сензор за воздух						
101	Замена на сензор за палење						
102	Замена на сонда						
103	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
104	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
105	Штелување на преден трап						
106	Штелување на заден трап						
107	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
108	Шлепување на возило						
109	Вулканизерски услуги						
110	Бушење на блок од мотор						
111	Хилзнување на блок од мотор						
112	Егализација на радилица						
113	Обработка на пиксна на клипњача						
114	Рамнење на глава на мотор						
115	Промена на воѓица на мотор						
116	Промена на надворешна гума 225/45 R18 (зимиска)						
117	Промена на надворешна гума						

	225/45 R18 (летна)						
118	Промена на Челичен бандаж						
119	Ланци за снег	/	/				
120	Промена на Акумулатор 75 А						
ВКУПНО ЛИСТА 4.5.2							
ВКУПНО ЛИСТА 4.5.2 (без ДДВ)							

4.6. Листи на цени за MOPED BENLLI –MOTORCIKEL (бензин)							
Листа 4.6.1 Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомехани- чарски и автоелектричарски услуги							
Ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор						
2	Промена на карбуратор						
3	Промена на вариатор						
4	Промена на каиш						
5	Промена на ламела						
6	Промена на алансер						
7	Промена на бензиска пумпа						
8	Промена предни плочки						
9	Промена на предни вилушки						
10	Промена задни гуртни						
11	Промена предни вилушки						

12	Промена на федерчиња						
13	Поправка на светлосна сигнализација						
14	Промена на бадаш						
15	Промена на надворешна гума (летна)						
16	Промена на надворешна гума (зимаска)						
17	Промена на предна сијалица						
18	Промена на сијалица за штоп						
19	Промена на сијалица за жмигавец						
ВКУПНО ЛИСТА 4.6.1							
ВКУПНО ЛИСТА 4.6.1 (без ДДВ)							

ДЕЛ 4	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 4.1.1		
Листа 4.1.2		
Листа 4.2.1		
Листа 4.3.1		
Листа 4.3.2		
Листа 4.4.1		
Листа 4.5.1		

Листа 4.5.2		
Листа 4.6.1		
Вкупно за ДЕЛ 4 (4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.3.1+4.3.2+4.4.1+4.5.1+4.5.2+4.6.1)		

Ги прифаќаме начинот на извршување на услугите и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:*

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка PEUGEOT

ДЕЛ 5 - сервисирање на возила од марка PEUGEOT							
5.1. Листи на цени за PEUGEOT BOXER MINIBUS (дизел)							
Листа 5.1. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 10/40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Промена на антифриз 1.л						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						

12	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
13	Промена на семеринг						
14	Промена на Мотор за бришачи						
15	Поправка на менувач						
16	Промена на вентили и штелување вентили						
17	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
18	Промена на Акумулатор 75 A						
19	Промена на брисач заден						
20	Промена на шофершајбна						
21	Промена на предна сијалица						
22	Промена на сијалица за штоп						
23	Промена на сијалица за жмигавец						
24	Промена на дихтунг на картер						
25	Промена на ребраст ремен						
26	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
27	Промена на семеринг на брегаста						

28	Промена на семеринг на радилица - преден						
29	Штелување палење со апарат						
30	Промена на воѓица на мотор						
31	Промена на брегаста со штелување вентили						
32	Промена на термостат						
33	Промена на термопрекинувач						
34	Промена на термодавач						
35	Промена на црево за гориво						
36	Прочистување на инсталација за гориво						
37	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
38	Промена на мерач за гориво во резервоар						
39	Промена на црево за вода						
40	Прочистување на ладилник без вадење						
41	Вадење и мesteње ладилник						
42	Вадење и мesteње ладилник за парно						
43	Промена на славина за парно						
44	Промена на водна пумпа						
45	Генерален ремонт на дизел мотор						

46	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
47	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
48	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
49	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
50	Промена на дизна на дизел мотор						
51	Промена на греач на дизел мотор						
52	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
53	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
54	Штелување на вентили на дизел мотор						
55	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
56	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили (со промена плочки)						
57	Промена на ланче со запчаници						
58	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
59	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
60	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						

61	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
62	Промена на цилиндер за глицерин						
63	Промена на преден амортизер						
64	Промена на заден амортизер						
65	Промена на лагер на задно тркало						
66	Промена на лагер на предно тркало						
67	Промена на перка за ладилник						
68	Промена на рамо десно						
69	Промена на рамо предно						
70	Промена на централна спона						
71	Промена на зглоб						
72	Промена на манжетна на зглоб						
73	Промена на лагер за заден трап						
74	Промена на спона од волан						
75	Промена на десна спона						
76	Промена на лева спона						
77	Промена на сајла за гас						
78	Промена на сајла за километража						
79	Промена на сајла за кумплуг						
80	Промена на автомат за штоп						
81	Промена на автомат за уље						
82	Поправка на менувач						

83	Поправка на шалтер со штерлување						
84	Промена на полуосовина						
85	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
86	Поправка на диференцијал						
87	Промена на сајла за кумплунг						
88	Промена на диференцијал						
89	Промена на шалтер						
90	Штелување на шалтер						
91	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
92	Промена на кардан						
93	Промена на крстач за кардан						
94	Поправка на редуктор						
95	Промена на реудктор						
96	Замена на сонда за гас						
97	Замена на сензор за воздух						
98	Замена на сензор за палење						
99	Замена на сонда						
100	Замена на сензор						
101	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
102	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
103	Штелување на преден трап						

104	Штелување на заден трап						
105	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
106	Шлепување на возило						
107	Вулканизерски услуги						
108	Бушење на блок од мотор						
109	Хилзнување на блок од мотор						
110	Егализација на радилица						
111	Обработка на пиксна на клипњача						
112	Рамнење на глава на мотор						
113	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108R+L4 (летна)						
114	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108R+L4 (зимска)						
115	Промена на Челичен бандаж						
116	Ланци за снег	/	/				
ВКУПНО ЛИСТА 5.1							
ВКУПНО ЛИСТА 5.1 (Без ДДВ)							

5.2. Листи на цени за PEUGEOT BOXER FURGON (дизел)
Листа 5.2. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена на масло во мотор (масло 10/40 1.л)						
2	Промена на филтер за масло						
3	Промена на филтер за гориво						
4	Промена на филтер за воздух						
5	Промена на филтер за полен						
6	Промена на антифриз 1.л						
7	Поправка на светлосна сигнализација						
8	Промена на алансер						
9	Промена на алтернатор						
10	Промена на брисач преден						
11	Промена на клинаст ремен						
12	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						

13	Промена семеринг						
14	Мотор за бришачи						
15	Поправка на менувач						
16	Промена на вентили и штелување вентили						
17	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
18	Рамнење на глава на мотор						
19	Промена на брисач заден						
20	Промена на шофершајбна						
21	Промена на предна сијалица						
22	Промена на сијалица за штоп						
23	Промена на сијалица за жмигавец						
24	Промена на дихтунг на картер						
25	Промена на ребраст ремен						
26	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
27	Промена на семеринг на брегаста						

28	Промена на семеринг на радилица - преден						
29	Штелување палење со апарат						
30	Промена на запчаник на разводник						
31	Промена на брегаста со штелување вентили						
32	Промена на термостат						
33	Промена на термопрекинувач						
34	Промена на термодавач						
35	Промена на црево за гориво						
36	Прочистување на инсталација за гориво						
37	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
38	Промена на мерач за гориво во резервоар						
39	Промена на црево за вода						
40	Прочистување на ладилник без вадење						
41	Вадење и мesteње ладилник						
42	Вадење и мesteње ладилник за парно						
43	Промена на славина за парно						

44	Промена на водна пумпа						
45	Генерален ремонт на дизел мотор						
46	Промена на дихтунг на глава на дизел мотор						
47	Промена на семеринзи на вентили на дизел мотор						
48	Промена на бош пумпа со штелување на дизел мотор						
49	Прочистување на инсталација за гориво на дизел мотор						
50	Промена на дизна на дизел мотор						
51	Промена на греач на дизел мотор						
52	Промена на ребраст каиш на дизел мотор						
53	Штелување палење со апарат на дизел мотор						
54	Штелување на вентили на дизел мотор						
55	Промена на цевка за висок притисок на дизел мотор						
56	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили (со промена плочки)						
57	Промена на ланче со запчаници						

58	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
59	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
60	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
61	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
62	Промена на цилиндер за глицерин						
63	Промена на преден амортизер						
64	Промена на заден амортизер						
65	Промена на лагер на задно тркало						
66	Промена на лагер на предно тркало						
67	Промена на перка за ладилник						
68	Промена на рамо десно						
69	Промена на рамо предно						
70	Промена на централна спона						
71	Промена на зглоб						
72	Промена на манжетна на зглоб						
73	Промена на лагер за заден трап						
74	Промена на спона од волан						
75	Промена на десна спона						

76	Промена на лева спона						
77	Промена на сајла за гас						
78	Промена на сајла за километража						
79	Промена на сајла за кумплуг						
80	Промена на автомат за штоп						
81	Промена на автомат за уље						
82	Поправка на менувач						
83	Поправка на шалтер со штерлување						
84	Промена на полуосовина						
85	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
86	Поправка на диференцијал						
87	Промена на сајла за кумплунг						
88	Промена на диференцијал						
89	Промена на шалтер						
90	Штелување на шалтер						
91	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
92	Промена на кардан						
93	Промена на крстач за кардан						
94	Поправка на редуктор						
95	Промена на редуктор						

96	Замена на сонда за гас						
97	Замена на сензор за воздух						
98	Замена на сензор за палење						
99	Замена на сонда						
100	Замена на сензор						
101	Штелување на бош пумпа на апарат на дизел мотор						
102	Штелување на дизна на апарат на дизел мотор						
103	Штелување на преден трап						
104	Штелување на заден трап						
105	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
106	Шлепување на возило						
107	Вулканизерски услуги						
108	Бушење на блок од мотор						
109	Хилзнување на блок од мотор						
110	Егализација на радилица						
111	Обработка на пиксна на клипњача						
112	Промена на воѓица на мотор						
113	Промена на Акумулатор 75 А						

114	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108R+L4 (летна)						
115	Промена на надворешна гума 205/75 R16 110/108R+L4 (зимска)						
116	Челичен бадаж						
117	Ланци за снег	/	/				
ВКУПНО ЛИСТА 5.2							
ВКУПНО ЛИСТА 5.2 (Без ДДВ)							

5.3.Листи на цени за PEUGEOT 307 1.6 (бензин)

Листа 5.3. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор (масло 10/40, 1л)						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Промена на филтер за полен						
7	Промена на Бобина						
8	Промена на антифриз 1л						
9	Поправка на светлосна сигнализација						
10	Промена на алансер						
11	Промена на алтернатор						
12	Промена на брисач преден						
13	Промена на клинаст ремен						
14	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
15	Промена на вентил						
16	Промена семеринг						
17	Промена на карбуратор со штелувње						
18	Прочистување на карбуратор со штелување						
19	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						

20	Промена на свеќица со штелување на палење						
21	Промена на кабел за свеќица						
22	Промена на разводна капа						
23	Промена на разводник со штелување						
24	Промена на дихтунг на картер						
25	Промена на ребраст ремен						
26	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
27	Промена на бензиска пумпа						
28	Промена на семеринг на брегаста						
29	Промена на семеринг на радилица - преден						
30	Штелување палење со апарат						
31	Промена на запчаник на разводник						
32	Промена на брегаста со штелување вентили						
33	Промена на термостат						
34	Промена на термопрекинувач						
35	Промена на термодавач						
36	Промена на црево за гориво						
37	Прочистување на инсталација за гориво						
38	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
39	Промена на мерач за гориво во резервоар						
40	Промена на црево за вода						
41	Прочистување на ладилник без вадење						
42	Вадење и мesteње ладилник						
43	Вадење и мesteње ладилник за парно						
44	Промена на славина за парно						
45	Промена на водна пумпа						
46	Промена на ланче со запчаници						

47	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
48	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
49	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
50	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
51	Промена на цилиндер за глицерин						
52	Промена на преден амортизер						
53	Промена на заден амортизер						
54	Промена на лагер на задно тркало						
55	Промена на лагер на предно тркало						
56	Промена на перка за ладилник						
57	Промена на рамо десно						
58	Промена на рамо предно						
59	Промена на централна спона						
60	Промена на зглоб						
61	Промена на манжетна на зглоб						
62	Промена на лагер за заден трап						
63	Промена на спона од волан						
64	Промена на десна спона						
65	Промена на лева спона						
66	Промена на сајла за гас						
67	Промена на сајла за километража						
68	Промена на сајла за кумплуг						
69	Промена на автомат за штоп						
70	Промена на автомат за уље						
71	Поправка на менувач						
72	Поправка на шалтер со штелување						
73	Промена на полуосовина						

74	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
75	Поправка на диференцијал						
76	Промена на сајла за кумплунг						
77	Промена на диференцијал						
78	Промена на шалтер						
79	Штелување на шалтер						
80	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
81	Промена на кардан						
82	Промена на крстач за кардан						
83	Поправка на редуктор						
84	Промена на редуктор						
85	Замена на сонда за гас						
86	Замена на сензор за воздух						
87	Замена на сензор за палење						
88	Замена на сонда						
89	Замена на сензор						
90	Штелување на преден трап						
91	Штелување на заден трап						
92	Заварување на ауспух - вар 1 сантиметар						
93	Шлепување на возило						
94	Вулканизерски услуги						
95	Бушење на блок од мотор						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксни на клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Промена на вогица на мотор						
101	Промена надворешна гума 195/65 R15 (летна)						

102	Промена надворешна гума 195/65 R15 (зимска)						
103	Промена на Челичен бандаж						
104	Промена на Акумулатор 75 А						
105	Ланци за снег	/	/				
106	Промена на брисач заден						
107	Промена на шофершајбна						
108	Промена на предна сијалица						
109	Промена на сијалица за штоп						
110	Промена на сијалица за жмигавец						
ВКУПНО ЛИСТА 5.3							
ВКУПНО ЛИСТА 5.3 (Без ДДВ)							

5.4.Листи на цени за PEUGEOT 3008 (дизел)
Листа 5.4. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги

ред. Број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Генерален ремонт на мотор						
2	Промена на масло во мотор (масло 10/40, 1л)						
3	Промена на филтер за масло						
4	Промена на филтер за гориво						
5	Промена на филтер за воздух						
6	Промена на филтер за полен						
7	Промена на Бобина						
8	Промена на антифриз 1л						
9	Поправка на светлосна сигнализација						
10	Промена на алансер						
11	Промена на алтернатор						
12	Промена на брисач преден						
13	Промена на клинаст ремен						
14	Промена на дихтунг на глава и штелување вентили						
15	Промена на вентил						
16	Промена семеринг						
17	Промена на дихтунг на усисно издувна грана						
18	Промена на брисач заден						
19	Промена на шофершајбна						

20	Промена на предна сијалица						
21	Промена на сијалица за штоп						
22	Промена на сијалица за жмигавец						
23	Промена на воѓица на мотор						
24	Промена на дихтунг на картер						
25	Промена на ребраст ремен						
26	Промена на лагер затегач на ребраст каиш						
27	Промена на пумпа за гориво						
28	Промена на семеринг на брегаста						
29	Промена на семеринг на радилица – преден						
30	Штелување палење со апарат						
31	Промена на запчаник на разводник						
32	Промена на брегаста со штелување вентили						
33	Промена на термостат						
34	Промена на термопрекинувач						
35	Промена на термодавач						
36	Промена на црево за гориво						
37	Прочистување на инсталација за гориво						
38	Прочистување на резервоар за гориво со вадење и мesteње						
39	Промена на мерач за гориво во резервоар						
40	Промена на црево за вода						
41	Прочистување на ладилник без вадење						
42	Вадење и мesteње ладилник						
43	Вадење и мesteње ладилник за парно						
44	Промена на славина за парно						
45	Промена на водна пумпа						
46	Промена на ланче со запчаници						

47	Промена на диск преден (сет од 2 парчиња)						
48	Промена на диск заден (сет од 2 парчиња)						
49	Замена на диск плочка задна- гуртна (сет од 2 парчиња)						
50	Замена на диск плочка предна (сет од 2 парчиња)						
51	Промена на цилиндер за глицерин						
52	Промена на преден амортизер						
53	Промена на заден амортизер						
54	Промена на лагер на задно тркало						
55	Промена на лагер на предно тркало						
56	Промена на перка за ладилник						
57	Промена на рамо десно						
58	Промена на рамо предно						
59	Промена на централна спона						
60	Промена на зглоб						
61	Промена на манжетна на зглоб						
62	Промена на лагер за заден трап						
63	Промена на спона од волан						
64	Промена на десна спона						
65	Промена на лева спона						
66	Промена на сајла за гас						
67	Промена на сајла за километража						
68	Промена на сајла за кумплуг						
69	Промена на автомат за штоп						
70	Промена на автомат за уље						
71	Поправка на менувач						
72	Поправка на шалтер со штерлување						
73	Промена на полуосовина						

74	Промена на потисна плоча ламела и друк лагер						
75	Поправка на диференцијал						
76	Промена на сајла за кумплунг						
77	Промена на диференцијал						
78	Промена на шалтер						
79	Штелување на шалтер						
80	Поправка на хидрауличен систем за кумплунг						
81	Промена на кардан						
82	Промена на крстач за кардан						
83	Поправка на редуктор						
84	Промена на редуктор						
85	Замена на сонда за гас						
86	Замена на сензор за воздух						
87	Замена на сензор за палење						
88	Замена на сонда						
89	Замена на сензор						
90	Штелување на преден трап						
91	Штелување на заден трап						
92	Заварување на ауспух – вар 1 сантиметар						
93	Шлепување на возило						
94	Вулканизерски услуги						
95	Бушење на блок од мотор						
96	Хилзнување на блок од мотор						
97	Егализација на радилица						
98	Обработка на пиксни на клипњача						
99	Рамнење на глава на мотор						
100	Промена на Акумулатор 75 А						
101	Промена надворешна гума 195/65 R15 (летна)						

102	Промена надворешна гума 195/65 R15 (зимска)						
103	Промена на Челичен бандаж						
104	Ланци за снег	/	/				
ВКУПНО ЛИСТА 5.4							
ВКУПНО ЛИСТА 5.4 (Без ДДВ)							

5.5.Листи на цени за PEUGEOT 301							
Листа 5.5. Спецификација на резервни делови или нивен еквивалент и автомеханичарски и автоелектричарски услуги							
ред. број	Вид на услуга	единечна цена на работна рака за извршување на услугата без ДДВ (паушал)	ДДВ	единечна цена на резервен дел/потрошен материјал без ДДВ (за едно парче)	ДДВ	производител на понуден резервен дел	земја на потекло на понуден резервен дел
1	Промена надворешна гума 185/65 R15 88T (летна) Индекс на брзина мин Т Индекс на носивост мин 88						
2	Промена надворешна гума 185/65 R15 92 Т (зимска) Индекс на брзина мин Т Индекс на носивост мин 88						
3	Акумулатор						
ВКУПНО ЛИСТА 5.5							
ВКУПНО ЛИСТА 5.5 (Без ДДВ)							

ДЕЛ 5	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Листа 5. 1		
Листа 5. 2		
Листа 5. 3		
Листа 5.4		
Листа 5.5		
Вкупно за ДЕЛ 5 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)		

Ги прифаќаме начинот на извршување на услугите и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:*

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

V. ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ *[име и презиме]* врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____

_____ изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

VI. ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПОНУДА *(во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно)*

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____
[име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки,
а во својство на одговорно лице на понудувачот _____,
_____ , под целосна материјална и кривична
одговорност изјавувам дека понудата во отворена постапка за доделување
на договор за јавна набавка на услуги за „ **Сервисирање на возила** “, по
оглас број **04/2017** за ЛОТ _____ ја поднесувам независно, без договор
со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за
заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам
дека при доставувањето на понудата за постапката по оглас број **04/2017 за
ЛОТ _____** не учествувам со други економски оператори со кои сум
капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на
невистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна
постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја
дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

***Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

VII. ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ *(Во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори)*

1. Назив на економскиот оператор/ член на група економски оператори:	
2. Адреса на седиштето:	
3. Телефон:	4. Контакт:
5. Факс:	6. e-mail:
7. Место на основањето / регистрацијата:	8. Година на основањето / регистрацијата:
9. Основни дејности на економскиот оператор:	

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

VIII. ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ *(ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува)*

Информации кои се доверливи	Бројот на страниците со тие информации,	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*